

Халк Банка АД Скопје

Финансиски извештаи за

годината завршена на 31 декември 2013

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

Содржина	Страна
Независно ревизорско мислење	
Биланс на успех	1
Извештај за сеопфатна добивка	2
Биланс на состојба	3
Извештај за промените во капиталот и резервите	4-5
Извештај за паричниот тек	6-7
Белешки кон финансиските извештаи	8-122



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Надзорниот Одбор на Халк Банка АД Скопје

Извештај за финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Халк Банка АД Скопје, кои што го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2013 година, како и билансот на успех и извештај за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за паричните текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Македонија и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, приложените финансиски извештаи даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на Халк Банка АД Скопје заклучно со 31 декември 2013 година, како и на нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Македонија.

Извештај за останати правни и регулаторни барања


Годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот во согласност со барањата на Законот за трговски друштва, член 384.

Менаџментот е одговорен за подготвувањето на Годишната сметка и Годишниот извештај, одобрени од Надзорниот Одбор на 17 април 2014.

Според барањата на Законот за ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во Годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот на Банката во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во Годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на банката, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2013 година.


Управител
Љубе Ѓорѓиевски




Овластен ревизор
Љубе Ѓорѓиевски

ПРАЈСВОТЕРЕХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

23 април 2014 година,

Скопје

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***Биланс на успех за периодот од 1 јануари до 31 декември 2013**

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2013	претходна година 2012
Приходи од камата	1.154.210	810.644
Расходи за камата	(411.511)	(307.788)
Нето-приходи/(расходи) од камата	742.699	502.856
Приходи од провизии и надомести	205.997	134.323
Расходи за провизии и надомести	(85.028)	(62.855)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	120.969	71.468
Нето-приходи од тргување	(327)	10.204
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	29.199	20.101
Останати приходи од дејноста	16.407	11.483
Удел во добивката на придружените друштва	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(81.899)	(65.566)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(19.487)	(1.831)
Трошоци за вработените	(269.238)	(192.661)
Амортизација	(90.554)	(75.337)
Останати расходи од дејноста	(299.914)	(247.379)
Удел во загубата на придружените друштва	-	-
Добивка/(загуба) пред оданочување	147.855	33.338
Данок на добивка	(1.864)	(1.612)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење	145.991	31.726
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба*	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им припаѓа на*:		
акционерите на банката	145.991	31.726
неконтролираното учество	-	-
Заработка по акција		
основна заработка по акција (во денари)	505	148
разводната заработка по акција (во денари)	505	148

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***Извештај за сеопфатна добивка за периодот од 1 јануари до 31 декември 2013**

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2013	претходна година 2012
Добивка/(загуба) за финансиската година	145.991	31.726
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)	-	-
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	(819)
- реализирани нето-добивки/(загуби) од средствата расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-
Ревалоризациска резерва за превземените средства врз основа на наплатени побарувања	-	-
*ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството	-	-
*намалување на ревалоризациската резерва рекласифицирано во Билансот на успех	-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	145.991	30.907
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година, која припаѓа на*:	-	-
акционерите на банката	145.991	30.907
неконтролираното учество	-	-

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Биланс на состојба за периодот од 1 јануари до 31 декември 2013

	Белешка	во илјади денари	
		тековна година 31.12.2013	претходна година 31.12.2012
Актива			
Парични средства и парични еквиваленти	18	4.514.263	7.046.818
Средства за тргување	19	-	64.797
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1	7.682	18.758
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2	13.594.376	9.051.175
Вложувања во хартии од вредност	23	1.147.915	859.981
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат според „методот на главнина“)	24	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	-	1.089
Останати побарувања	25	120.670	85.066
Заложени средства	26	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	132.027	149.905
Нематеријални средства	28	28.560	34.162
Недвижности и опрема	29	682.882	647.836
Одложени даночни средства	30.2	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	-	-
Вкупна актива		20.228.375	17.959.586
Обврски			
Обврски за тргување	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	33	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банките	34.1	1.689.691	1.999.003
Депозити на други комитенти	34.2	12.515.445	10.858.588
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	2.275.446	1.555.057
Субординирани обврски	37	-	-
Посебна резерва и резервирања	38	17.961	11.354
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1	373	-
Одложени даночни обврски	30.2	-	-
Останати обврски	39	150.725	97.861
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	-
Вкупно обврски		16.649.641	14.521.863
Капитал и резерви			
Запишан капитал	40	2.893.690	2.893.694
Премии од акции		325.854	325.854
Сопствени акции		-	-
Други сопственички инструменти		-	-
Ревалоризациски резерви		-	4.976
Останати резерви		129.882	128.612
Задржана добивка/(Акумулирани загуби)		229.308	84.587
Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката		3.578.734	3.437.723
Неконтролирано учество*		-	-
Вкупно капитал и резерви		3.578.734	3.437.723
Вкупно обврски и капитал и резерви		20.228.375	17.959.586
Потенцијални обврски	42	6.464.550	4.669.032
Потенцијални средства	42	-	-

Г. Неџдет Палакчи

Главен извршен директор

Г. Ертурк Сумер

Извршен директор

Г. Турхан Адеми

Извршен Директор

Г. Томче Тасевски

Извршен Директор

3

Белешките од страна 8 до 122 се составен дел од овие финансиски извештаи

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2013

	Капитал				Ревалоризациски резерви				Останати резерви			Задржана добивка		(Акумирани загуби)	Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтонирачно учество*	Вкупно капитал и резерви
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположливост за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите				
во илјади денари																	
На 1 јануари 2012 година (претходна година)	1.884.150	325.854	-	-	5.795	-	-	-	74.420	-	-	-	-	(11.478)	2.278.741	-	2.278.741
Корекции на почетната состојба																	
На 1 јануари 2012 година (претходна година), коригирано	1.884.150	325.854	-	-	5.795	-	-	-	74.420	-	-	-	-	(11.478)	2.278.741	-	2.278.741
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.726	-	-	31.726	-	31.726
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	(819)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(819)	-	(819)
Промена во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	(819)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(819)	-	(819)
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.726	-	-	31.726	-	31.726
Транс. со акционерите, признаени во капиталот и резервите:																	
Издадени акции во текот на периодот	1.009.544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.009.544	-	1.009.544
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот - Покривање на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.478)	-	-	-	-	11.478	-	-	-
Покривање на загубата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пренос во задржана добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Превзементи резерви од Зираат Банка	-	-	-	-	-	-	-	-	65.670	-	-	59.199	-	-	124.869	-	124.869
Превземена добивка/(загуба) од Зираат банка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.338)	(6.338)	-	(6.338)

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013
(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2013 (продолжение)

Капитал				Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтрактирано учество*	Вкупно капитал и резерви
Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопственички инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за превземени средства од ненаплаќени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите				
во илјади денари																	
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите																	
На 31 декември 2012 (претх. Год.) / 1 јануари 2013 (тековна год.)																	
2.893.694	325.854	-	-	4.976	-	-	-	-	128.612	-	-	90.925	-	(6.338)	3.437.723	-	3.437.723
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.991	-	-	145.991	-	145.991
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба																	
-	-	-	-	(4.976)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.976)	-	(4.976)
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објект. вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите																	
-	-	-	-	(4.976)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.976)	-	(4.976)
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финан. Година																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.991	-	-	145.991	-	145.991
Транс со акционерите, признаени во капиталот и резервите:																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издадени акции во текот на периодот																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.270	-	-	-	-	-	1.270	-	1.270
Издвојување за законска резерва																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за останати резерви																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(31.726)	-	-	(31.726)	-	(31.726)
Дивиденди																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во капиталот и резервите – распределба на добивка																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.456	-	-	30.456	-	30.456
Промени во капиталот и резервите – останато																	
(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4)	-	(4)
Превземена добивка/(загуба) од Зираат банка																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.338)	-	6.338	-	-	-
Транс. со акционерите, признаени во капиталот и резервите																	
(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.270	-	-	(7.608)	-	6.338	(4)	-	(4)
2.893.690	325.854	-	-	-	-	-	-	-	129.882	-	-	229.308	-	-	3.578.734	-	3.578.734

На 31 декември 2013 (тековна година)

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 2013

Во илјади денари			
	Белешка	тековна година 31.12.2013	претходна година 31.12.2012
Паричен тек од основата дејност			
Добивка/(загуба) пред оданочувањето		147.855	33.338
Коригирана за:			
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		-	-
Амортизацијата на:			
Нематеријални средства	15/28	22.923	22.352
Недвижности и опрема	15/29	67.631	52.985
Капиталната добивка од:			
продажба на нематеријални средства		-	-
продажба на недвижности и опрема	11	(493)	(57)
продажба на преземени с-ва врз основа на ненаплатени побарувања	11	(143)	-
Капиталната загуба од:			
продажба на нематеријални средства	16	14	-
продажба на недвижности и опрема		-	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		-	-
Приходи од камата	6	(1.154.210)	(810.644)
Расходи за камата	6	411.511	307.788
Нето-приходи од тргување	8	327	(10.204)
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа			
Дополнителна исправка на вредноста	12	152.125	140.788
ослободена исправка на вредноста	12	(70.226)	(75.222)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа			
дополнителни загуби поради оштетување	13	19.487	1.831
ослободени загуби поради оштетување		-	-
Посебна резерва			
дополнителни резервирања	38	18.132	11.993
ослободени резервирања	38	(11.388)	(4.376)
Приходи од дивиденди	11	(4.165)	(3.815)
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва		-	-
Останати корекции		779	-
Наплатени камати		1.143.693	811.492
Платени камати		(396.606)	(251.730)
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива		347.246	226.519
Зголемување/намалување на деловната актива:			
Средства за тргување		61.433	110.193
Дериватни средства чувани за управување со ризик		-	-
Кредити на и побарувања од банки		11.076	2.815
Кредити на и побарувања од други комитенти		(4.610.518)	(2.889.865)
Заложени средства		-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		(1.467)	(21.855)
Задолжителна резерва во странска валута		52.086	(319.656)
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни односи		-	-
Останати побарувања		(38.776)	(10.740)
Одложени даночни средства		-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување		-	-

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 2013 (продолжение)

во илјади денари		
Белешка	тековна година 31.12.2013	претходна година 31.12.2012
Зголемување/(намалување) на деловните обврски:		
Обврски за тргување	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	(309.310)	1.988.771
Депозити на други комитенти	1.642.839	3.932.064
Останати обврски	52.789	(631)
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	-	-
Нето паричен тек од основата дејност пред оданочувањето	(2.792.527)	3.017.615
(Платен)/поврат на данок на добивка	-	-
Нето паричен тек од основата дејност	(2.792.527)	3.017.615
Паричен тек од инвестициската дејност		
(Вложување во хартии од вредност)	(1.593.388)	(1.940.370)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	1.302.249	1.384.993
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)	-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
(Набавка на нематеријални средства)	(17.321)	(11.299)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	-	-
(Набавка на недвижности и опрема)	(108.098)	(121.898)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	4.519	496
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	-	-
(Останати одливи од инвестициската дејност)	-	-
Останати приливи од инвестициската дејност	4.165	3.815
Нето паричен тек од инвестициската дејност	(407.874)	(684.263)
Паричен тек од финансирањето		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)	-	-
Приливи од издадените должнички хартии од вредност	-	-
(Отплата на обврските по кредити)	(1.043.190)	(1.735.839)
Зголемување на обврските по кредити	1.762.690	1.864.182
(Отплата на издадените субординирани обврски)	-	-
Приливи од издадените субординирани обврски	-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот	-	-
(Откуп на сопствени акции)	-	-
Продадени сопствени акции	-	-
(Платени дивиденди)	-	-
(Останати одливи од финансирањето)	-	-
Останати приливи од финансирањето	(4)	-
Нето паричен тек од финансирањето	719.496	128.343
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	436	1.419
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	-	-
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	(2.480.469)	2.463.114
Парични средства и парични еквиваленти на 1 Јануари	6.442.922	2.265.109
Парични средства и парични еквиваленти преземени од Зираат Банка на 30 септември 2012 година	-	1.714.699
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември	3.962.453	6.442.922

Белешки кон финансиските извештаи

1. Вовед

(а) Општи информации

Халкбанка АД, Скопје („Банката“) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Банката е:

Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54
1000 Скопје
Република Македонија

Во текот на 2011 година Банката го смени името од Извозно Кредитна Банка АД, Скопје во Халкбанка АД, Скопје, како резултат на промена во акционерската структура на Банката.

Банката има големо овластување и ги извршува сите банкарски активности согласно законот. Позначајни активности на Банката се одобрување кредити, примање депозити, обавување платен промет со странство и во земјата и посредување при обезбедувањето на девизни средства за нејзини комитенти.

Акциите на Банката се тргуваат на Македонска берза за хартии од вредност АД, Скопје, на слободниот пазар, со симбол ИКВ и ИСИН КОД (МКИКВА101015).

Банката нема вложувања во подружници и придружени претпријатија.

Вкупниот број на вработени на Банката на 31 декември 2013 и 2012 година изнесува 366, односно 377 вработени, соодветно.

Членовите на Управниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

Членови на Управен Одбор

Г. Неџдет Палакчи - Главен извршен директор
Г. Ертурак Сумер - Извршен Директор
Г. Турхан Адеми - Извршен Директор
Г. Томче Тасевски - Извршен директор

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

Надзорен Одбор

1. Г-дин Мехмет Хакан Атилла, Претседател на Надзорен одбор.
2. Г-дин Аталај Тардуш, Член на Надзорен одбор
3. Г-дин Ерол Гонџу, Член на Надзорен одбор
4. Г-дин Бурак Балџи, Член на Надзорен одбор
5. Г-дин Али Улви Саргон, Член на Надзорен одбор
6. Г-дин Борис Петровски, Член на Надзорен одбор
7. Г-ѓа Соња Петрушева, Член на Надзорен одбор

Финансиските извештаи се одобрени од Надзорниот Одбор на 17 април 2014 и во нивно име беа потпишани од Управниот одбор на Банката.

1. Вовед (продолжение)

(а) Општи информации (продолжение)

Присоединување на Зираат Банка АД Скопје

Собранието на акционери на Халк Банка АД Скопје на 24 февруари 2012 година донесе Одлука за отпочнување на постапка за присоединување на Зираат Банка АД Скопје кон Халк Банка АД Скопје и ги овласти Надзорниот Одбор и Управниот одбор на Халк Банка АД Скопје да ги донесат и да ги потпишат потребните одлуки и други документи во постапката на присоединување.

Согласно глава IV точка 1 потточка 17,4 од “Одлуката за издавање на дозволи на банка” кон барањето за издавање на дозвола за присоединување, банките што се присоединуваат, до Народната Банка на Република Македонија (“НБРМ”) доставија и Спогодба за присоединување склучена помеѓу Надзорните одбори на Банката која присоединува и Банката што се присоединува.

Основната цел на присоединувањето е продолжување на вршењето на банкарската дејност во Република Македонија преку една поголема Банка, наместо вршењето на истата дејност преку два различни правни субјекти кои се во државна сопственост на Република Турција.

Во согласност со добиеното решение од НБРМ бр. 7422 на 10 септември 2012 година, како и врз основа на решение за бришење на субјект, издадено од Централниот Регистар на Република Македонија заведено под деловоден број 30120120029887 од 1 октомври 2012 година и Решение за упис на промена заведено под деловоден број 3012012009885 од 1 октомври 2012 година, извршено е бришење на Зираат Банка АД Скопје од трговскиот регистар и извршен е упис на статусна промена - присоединување на Зираат Банка АД Скопје како друштво кое се присоединува кон Халкбанка АД Скопје како друштво што превзема, со пренос на сиот имот и обврски.

Во недостиг на специфични насоки во *Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи* (“Методологија”), и во Меѓународните стандарди за финансиско известување (“МСФИ”) на кои Методологијата се заснова, кои специфично би се однесувале на погоре наведената трансакција за правна трансформација (статусна промена) на ентитеи кои се под заедничка контрола, раководството на Банката ги имаше во предвид барањата на Методологијата и МСС 8 поврзани со Сметководствените политики, промени во сметководствените проценки и корекции на грешки. При изборот на соодветна сметководствена политика раководството го имаше во предвид фактот дека двете Банки крајно се во државна сопственост на Република Турција, и дека ризиците и користите на крајниот сопственик не се променети. Имајќи го во предвид фактот дека трансакцијата претставува деловна промена под заедничка контрола, методот на евидентирање по сметководствена вредност беше применет. Како резултатат:

- Средствата и обврските на присоединетиот ентитет беа евидентирани по сметководствена вредност. Немаше потреба од дополнителни корекции со цел хармонизирање на сметководствените политики.
- Билансот на успех го одразува работењето на двата ентитети од датумот на присоединувањето, односно од 1 октомври 2012 година
- Имајќи во предвид дека присоединувањето претставува непарична трансакција, следните средства, обврски, капитал и резерви не се прикажани во Извештајот за парични текови за годината која завршува на 31 декември 2012 година.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

1. Вовед (продолжение)

(а) Општи информации

Присоединување на Зираат Банка АД Скопје (продолжение)

Биланс на состојба на Зираат Банка АД Скопје на 30.09.2012

	Во илјади денари
Парични средства и парични еквиваленти	1.714.699
Кредити на и побарувања од други комитенти	584.971
Вложувања во хартии од вредност	138.372
Побарувања за данок на добивка (тековен)	99
Останати побарувања	2.354
Нематеријални средства	7.326
Недвижности и опрема	74.489
Вкупна Актива	2.522.310
Депозити на други комитенти	1.389.517
Посебна резерва и резервирања	294
Останати (други) обврски	4.422
Вкупно Обврски	1.394.233
Запишан Капитал	1.009.544
Останати (други) резерви	65.672
Задржана добивка/(Акумулирани загуби)	52.861
Вкупно Капитал и резерви	1.128.077
Вкупно Обврски и Капитал и Резерви	2.522.310

Претставништво во Република Србија

На 14 декември 2012 година основано е претставништво на Халк Банк А.Д. Скопје во Белград во Република Србија.

(б) Основа за изготвување на финансиските извештаи

Изјава за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Сметководствените стандарди како што се усвоени со Одлука за методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (Службен весник на РМ бр. 169/10), Одлука за изменување на Одлука за методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (Службен весник на РМ бр. 165/12) Одлука за изменување на Одлука за методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (Службен весник на РМ бр. 50/13) Одлука за изменување на Одлука за методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи Службен весник на РМ бр. 110/13) и Одлука за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките (Службен весник на РМ бр. 169/2010, 152/2011 и 54/2012 и 166/13) како и во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за банки (Службен весник на РМ бр.67/07, 90/09 и 67/10 и 26/13), како и подзаконската регулатива пропишана од страна на Народна Банка на Република Македонија.

Финансиските извештаи претставуваат поединечни/неконсолидирани финансиски извештаи.

Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност освен за:

- финансиските инструменти за тргување кои што се мерат по објективна вредност и
- средствата расположливи-за-продажба кои што се мерат по објективна вредност.

1. Вовед (продолжение)**(б) Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжение)****Функционална и известувачка валута**

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кој е известувачка и функционална валута на Банката. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

Информации во врска со расудувањето направени од менаџментот и критичните проценки во примената на сметководствените стандарди кои имаат значајно влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 1(г).

(в) Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

(и) Трансакции во странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојба. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, корегирани за ефективна камата и плаќања во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики произлезени од превреднување се признаваат во билансот на успех.

Девизните средства со кои што работи Банката се претежно евра (ЕУР) и американски долари (УСД). Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2013 и 2012 година беа како што следи:

	2013	2012
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,51	61,50
1 УСД	44,63	46,65

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ii) Камата

Приходот од камата и расходот од камата се признава во билансот на успех според методот на ефективна каматна стапка. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) до сегашната вредност на финансиското средство или обврска. При пресметување на ефективната каматна стапка, Банката ги проценува идните парични текови имајќи ги во предвид договорните услови на финансискиот инструмент но не и идните загуби обештетување. Ефективната каматна стапка се утврдува при иницијалното признавање на финансиско средство или обврска и не се ревидира последователно.

Пресметката на ефективната каматна стапка ги вклучува сите надоместоци платени или примени, трансакциски трошоци, дисконти или премии кои се составен дел на ефективната каматна стапка. Трансакциски трошоци се инкрементални трошоци кои директно можат да се припишат на стекнувањето, издавањето или отуѓувањето на финансиското средство или обврска.

Приходите и расходите од камати прикажани во билансот на успех вклучуваат:

- камати од финансиски средства и обврски по амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка;
- камата од вложувања расположиви-за-продажба со користење на методот на ефективна каматна стапка.

(iii) Провизии и надомести

Приходите и расходите од надомести и провизии кои се составен дел од ефективната каматна стапка на финансиските средства и обврски се вклучени во пресметката на ефективната каматна стапка.

Останатите приходи од надомести и провизии, вклучувајќи ги финансиските услуги од страна на Банката во поглед на менувачко работење, платниот промет во земјата и странство, гаранциите, акредитивите и останатите услуги се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши. Кога обврска за кредитирање не се очекува да резултира со повлекување на кредит, провизијата за обврска за кредитирање се признава пропорционално во текот на периодот на траење на обврската.

Останатите расходи од надомести и провизии се однесуваат на финансиски услуги што ги добива Банката и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие.

(iv) Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди се признаваат кога ќе биде утврдено правото да се прими плаќањето. Дивидендите се прикажани како дел од нето приходите од тргување или приходи од дивиденди во зависност од соодветната класификација на инструментот.

(v) Расходи од наеми

Плаќањата направени по основ на оперативен лизинг се признаваат во билансот на успех по пропорционална метода во времетраењето на закупот. Симулансите за наеми се признаваат како составен дел од вкупните трошоци за наем, за времетраење на договорот за наем.

(vi) Данок на добивка

Данокот на добивка се состои од тековен данок и се признава во билансот на успех.

Согласно законската даночна регулатива, друштвата се обврзани да пресметуваат и уплатуваат данок на добивка на непризнаените расходи или на исплатени дивиденди и други распределби од добивка. Стапката на данокот на добивка изнесува 10% (2012:10%).

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vi) Данок на добивка (продолжение)

Данок на добивка на непризнаени расходи

Основа за пресметка на данокот на добивка претставува износот на непризнаени расходи утврдени со Законот за Данок на добивка, намален за износот на даночниот кредит и даночните ослободувања и олеснувања.

Данок на добивка на исплатени дивиденди и други распределби од добивката

Основа за пресметка на данокот на добивка претставува износот на исплатената дивиденда и другите распределби од добивката извршени во тековната година. Оданочувањето на дивидендите односно авансите на дивидендите кои се исплаќаат во пари, се врши на денот на којшто дивидендата се исплаќа.

(vii) Финансиски средства и обврски

(i) Признавање

Банката почетно ги признава кредитите и авансите, депозитите и обврските по кредити на денот кога тие се настанати по набавна вредност. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Банката станува странка на договорните одредби на инструментот.

(ii) Депризнавање

Банката ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кои се креирани или задржани од Банката се признава како посебно средство или обврска.

Банката ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(iii) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Банката има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се презентираат на нето основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции.

(iv) Принцип на мерење според амортизирана набавна вредност

Амортизираната набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износот според кој што финансиското средство или обврска се мерат при почетното признавање, намален за отплатите на главницата, плус или минус акумулираната амортизација со употреба на методот на ефективна каматна стапка на било која разлика помеѓу почетно признаениот износ и износот при доспевањето, намалена за евентуалните загуби поради оштетување.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

(v) Принцип на мерење според објективна вредност

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски се базира на нивната котирана пазарна цена на активен пазар. За останатите финансиски инструменти објективната вредност се утврдува со користење на техники за вреднување. Техниките за проценка вклучуваат употреба на информации за постигнатите цени на скорешни, нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, доброволни странки (ако се достапни), повикување на тековната пазарна цена на друг инструмент, кој е во суштина ист; анализа на дисконтираните парични текови; и други алтернативни модели за определување на цената.

(vi) Загуби поради оштетување

Банката, најмалку на квартална основа, проценува дали постојат објективни докази за оштетување на финансиските средства кои не се мерат според објективна вредност преку билансот на успех или на група финансиски средства. Финансиските средства се оштетени кога објективни докази покажуваат дека оштетувањето настанало по почетното признавање на средството, и истото има влијание на идните парични текови кои можат веродостојно да се проценат.

Банката издвојува загуби поради оштетување согласно *Одлуката на НБРМ за управување со кредитниот ризик* (Службен весник бр. 17/2008), *Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за управување со кредитниот ризик* (Службен весник бр. 31/2009), *Одлуката за измена на Одлуката за управување со кредитниот ризик* (Службен весник бр. 91/2011) и *Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за управување со кредитниот ризик* (Службен весник бр.127/2012).

Банката анализира докази за оштетување за кредитите и побарувањата и хартиите од вредност на поединечна основа.

Објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се оштетени може да вклучува доцнење или неисполнување на обврските на должникот, реструктурирање на кредитот од страна на Банката според поповолни услови кои Банката инаку не ги одобрува, индикации дека должникот или издавачот на хартиите од вредност банкротирале, исчезнување на активен пазар за хартиите од вредност, или други воочливи информации за група на средства како што се негативни промени во платежниот статус на должникот или издавачот на хартиите од вредност во групата, или економски услови кои соодветствуваат со неисполнување на обврските на групата.

Загуба поради оштетување на средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се мери како разлика помеѓу сметководствената вредност на финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средствата. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста за кредити и аванси. Каматата на оштетените средства продолжува да се признава преку амортизација на дисконтот. Доколку во наредниот период износот на загубата поради оштетување се намали, загубата се анулира низ билансот на успехот.

Загубите поради оштетување на вложувањата расположливи-за-продажба се признаваат со пренесување на кумулативната загуба која е признаена директно од главнината во билансот на успех. Кумулативната загуба која се пренесува од главнината во билансот на успех е разлика помеѓу набавната вредност, намалена се сите исправки на вредност претходно признаени во билансот на успех. Промените во посебната резерва како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камата.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

(vi) Загуби поради оштетување (продолжение)

Доколку во последователен период, објективната вредност на оштетени расположливи-за-продажба должнички инструменти се зголеми и зголемувањето може да биде објективно поврзано со настан кој се случил откако загубата поради оштетување била признаена во билансот на успех, загубата се анулира низ билансот на успех. Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на оштетени расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава директно во главнина.

(vii) Определување по објективна вредност преку биланс на успех

Банката ги определува финансиските средства и обврски по објективна вредност преку биланс на успех, кога:

- средствата и обврските се управувани, проценети и прикажани по објективна вредност;
- определувањето ја елиминира или значајно ја намалува сметководствената неусогласеност која може да настане;
- средствата или обврските содржат вградени деривативи кои значајно ги менуваат паричните текови кои инаку би произлегувале од договорот.

Финансиски средства определени по објективна вредност преку биланс на успех вклучуваат финансиски средства чувани за тргување.

(viii) Парични средства и паричен еквивалент

Паричните средства и паричниот еквивалент го сочинуваат паричните средства во благајна, депозити чувани во Народната Банка на Република Македонија („НБРМ“), депозити по видување кај банките, како и високоликвидните финансиски средства со оригинален рок на достасаност од три или помал од три месеци, кои се предмет на незначителен ризик од промена на нивната објективна вредност, и со нејзините краткорочни обврски.

Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат по амортизирана набавна вредност во билансот на состојба.

(ix) Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по законски извршена постапка за преземање односно откако е стекната правна основа за запишување на сопственоста. Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по пониската од набавната и проценетата објективна вредност намалена за очекуваните трошоци за продажба. Истовремено со признавањето на преземеното средство, побарувањето се депризнава од билансот на состојба. Банката прави проценка на вредноста на преземените средства најмалку еднаш во текот на една година и при тоа преземените средства се мерат според пониската вредност од сметководствената и проценетата објективна вредност намалена за очекуваните трошоци за продажба. Кога проценетата објективна вредност на преземеното средство е помала од неговата набавна вредност, загуба за оштетување на преземеното средство се признава во билансот на успех. Преземените средства се депризнаваат при продажба на средството или кога средството трајно ќе се повлече од употреба. Реализираниот вишок при продажба на средството се признава во билансот на успех на датумот на продажба.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

(х) Средства и обврски за тргување

Средства и обврски за тргување се оние средства и обврски кои Банката ги стекнува главно со цел продажба или повторно откупување во блиска иднина, или кои ги чува како дел од портфолио за остварување на добивка во краток рок.

Средствата и обврските за тргување почетно се признаваат и последователно се мерат по објективна вредност во билансот на состојба, а трансакциските трошоци директно се признаваат во билансот на успех. Сите промени во објективната вредност се признаваат како дел од нето приходи од тргување во билансот на успех. Средствата и обврските за тргување не се рекласификуваат последователно по нивното почетно признавање.

(xi) Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не се котирани на активен пазар и кои Банката нема намера да ги продаде веднаш или во блиска иднина.

Кредитите и побарувањата почетно се признаваат по објективна вредност плус инкременталните директни трошоци, а последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

(xii) Вложувања

Вложувањата почетно се искажуваат по нивната објективна вредност, во случај на хартии до вредност кои не се според објективна вредност преку билансот на успех, зголемена за директните трансакциони трошоци и последователно се мерат во зависност од нивната класификација.

Вложувања чувани до достасување

Средствата чувани до достасување се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксно достасување кои Банката има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Средствата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Продажба или рекласификација на значителен износ на средствата чувани до достасување далеку од нивниот период на достасување ќе предизвика рекласификација на сите средствата чувани до достасување како расположливи-за-продажба, а Банката нема да може да класификува вложувања како чувани до достасување во тековната и следните две години.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

(xii) Вложувања (продолжение)

Вложувања расположливи за продажба

Вложувања расположливи-за-продажба се финансиски средства кои не се чуваат заради тргување, кои не се одобрени од Банката, ниту се чуваат до периодот на достасување. Инструментите расположливи-за-продажба ги вклучуваат државните записи, обврзниците издадени од државата и вложувањата во сопственички инструменти.

Вложувањата расположливи за продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност, со исклучок за финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, коишто се мерат по набавна вредност намалена за загубите поради оштетување.

Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Приходот од дивиденда се признава кога на Банката ќе и биде утврдено правото да се прими плаќањето. Добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти расположливи-за-продажба се признаваат во билансот на успех.

Промените во објективната вредност на вложувањата расположливи-за-продажба се евидентираат во капиталот се додека вложувањата не се продадени или оштетени кога износот признаен во капиталот се носи во билансот на успех.

(viii) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Набавениот софтвер кој е неопходен за функционирање на соодветната опрема се признава како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките од недвижности и опрема имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Банката и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

1. Вовед (продолжение)**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****(viii) Недвижности и опрема (продолжение)****(iii) Амортизација**

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Опрема	10 - 25

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се ревидираат на секој датум на известување.

(ix) Нематеријални средства**(i) Мерење и признавање**

Нематеријалните средства набавени од Банката се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулирани загуби поради оштетување.

(ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци за нематеријалните средства се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска полезност вклучена во специфично средство на кое се однесуваат. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата се признава по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Софтвер	25
Лиценци	25

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се ревидираат на секој датум на известување.

(x) Средства земени под наем - наемател

Наеми со кој се пренесуваат суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста на изнајменото средство се класифицирани како финансиски наеми. При отпочнување на наемот, финансискиот наем се евидентира по понискиот износ од објективната вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика на Банката за тоа средство.

Останатите наеми се оперативни наеми и изнајмените средства не се признаваат во билансот на состојба на Банката.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xi) Загуби поради оштетување на нефинансиските средства

Нефинансиските средства на Банката се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместувачкиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството.

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува која што генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или за единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од објективната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загуба поради оштетување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради оштетување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради оштетување на средството во претходните години.

(xii) Депозити, обврски по кредити, издадени должнички хартии од вредност и субординиран долг

Депозитите и обврските по кредити, се извори на финансирање на Банката.

Банката ги класификува инструментите на капиталот како финансиски обврски или сопственички инструменти во согласност со природата на договорените услови на инструментот.

Депозитите и обврските по кредити, почетно се искажуваат по нивната набавна вредност, којашто претставува објективна вредност на примениот надомест, зголемена за трансакциските трошоци. Последователно се мерат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна камата.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xiii) Резервирања

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Банката како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Банката за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците, специфични за обврската.

Резервирање за неповолни договори се признава кога очекуваните користи од договорот за Банката се помали од неизбежните трошоци за исполнување на обврските според договорот. Резервирањето се утврдува по сегашната вредност од пониската вредност од очекуваните трошоци за откажување на договорот и сегашната вредност на очекуваните нето трошоци за продолжување на договорот. Пред да се утврди резервација, Банката признава загуба поради оштетување на средствата поврзани со договорот.

(xiv) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Банката плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Банката нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Банката признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Банката има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Банката исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(хv) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Инкременталните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Откуп на сопствени акции

Кога Банката откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како намалување во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат негативна ставка во вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

(iii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

(хvi) Заработка по акција

Банката презентира основна и разводнета заработка по акција за своите обични акции. Основната заработка по акција се пресметува со делење на добивката или загубата којашто им припаѓа на сопствениците на обични акции на Банката со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на периодот. Разводнетата заработка по акција се пресметува со корегирање на добивката или загубата која припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на акции во текот на периодот за ефектот на сите разводувачки потенцијални обични акции.

(хvii) Известување според сегменти

Оперативниот сегмент претставува компонента на Банката што може да се разграничи и кој што е ангажиран или во обезбедување на производи или услуги (деловен сегмент), или во обезбедување на производи или услуги во одредени економски области (географски сегменти) и е подложен на ризици и награди различни од оние на другите сегменти. Резултатите од работење се редовно разгледувани од страна на Надзорниот одбор на Банката со цел да се оценат остварувањата и да се донесе одлуки за идните деловни активности и за кои стојат на располагање дискретни финансиски информации.

Банката примарно известува по деловни сегменти, идентификувани се следните главни сегменти, работа со население, корпоративно банкарство, работа со хартии од вредност и неалоцирано. Основните информации по сегменти се темелат на интерно изработена извештајна структура по деловни сегменти.

1. Вовед (продолжение)

(г) Употреба на оценки и проценки

Варијабилност/несигурност на сметководствените оценки

Посебна резерва за кредити и аванси

Средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се проценуваат за загуби поради оштетување како што е објаснето во сметководствената политика 1 (в)(vii).

Банката на месечна основа го анализира своето кредитно портфолио со цел да ја процени загубата поради оштетување. При одредување дали загубата поради оштетување треба да се признае во билансот на успех, Банката проценува дали постојат сознанија за намалување на проценетите идни парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да се идентификува на поединечни кредити во рамките на тоа портфолио. Овие докази може да вклучуваат сознанија дека се појавиле негативни промени во платежната способност на корисниците на кредити во рамките на групата, или промени во националните или локалните економски услови кои се во корелација со неисполнувањето на обврските во рамките на групата.

Менаџментот на Банката користи проценки кои се темелат на минатото искуство за оштетувањето на средствата што се подложни на кредитен ризик како и објективни податоци за средства со слични карактеристики во рамките на портфолиото при одредување на идните парични текови. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и временскиот распоред на идни парични текови, редовно се анализираат со цел да се избегнат било какви разлики помеѓу проценетите и настанатите загуби поради оштетување.

Посебна резерва на сопственички хартии од вредност расположиви за продажба

Банката утврдува дека постои загуба поради оштетување на сопственичките хартии од вредност расположиви за продажба доколку настанало значајно или пролонгирано намалување на објективната вредност под нивната набавна вредност. Определувањето што се смета за значајно или пролонгирано бара расудување.

Банката ги оценува покрај останатите фактори и нормалната променливост на цените на акциите. Исто така, загубата поради оштетување се смета за адекватна кога постојат индикации за влошување на финансиската состојба на издавачот, показателите на ниво на индустрија или сектор, промени во технологијата и паричните текови од оперативни и финасиски активности.

Определување на објективната вредност

За определувањето на објективната вредност на финансиските средства и обврски коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, се користат техники за вреднување прикажани во сметководствената политика 1(в)(vii). Финансиските инструменти со кои не се тргува често и за кои не постојат транспарентни цени, објективната вредност е помалку веродостојна, поради што има потреба од различни нивоа на расудувања, во зависност од ликвидноста, концентрацијата, несигурност на пазарните фактори, предвидените цени и останати ризици кои влијаат на дадениот инструмент.

1. Вовед (продолжение)

(г) Употреба на оценки и проценки (продолжение)

Значајани проценки при примената на сметководствените политики

Значајаните сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики се презентирани подолу:

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Банката овозможуваат финансиските средства и обврски при почетно признавање да бидат класификувани во одредени категории:

- При класификација на одредени средства како средства за тргување, Банката утврдила дека се исполнети дефинициите за финансиски средства чувани за тргување, прикажани во сметководствената политика 1(в)(vii).
- При класификација на одредени средства или обврски како финансиски инструменти по објективна вредност преку билансот на успех, Банката утврдила дека е исполнет еден од критериумите за определување прикажани во сметководствената политика 1(в)(vii).
- При класификација на одредено средство како средство чувано-до-достасаност, Банката утврдила дека има и позитивна намера и можност да го чува до периодот на достасување, како што се бара во сметководствената политика 1(в)(vii). Белешки кон финансиските извештаи.

(д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки

Во текот на 2012 година НБРМ објави промени во Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банки. Промените се однесуваат на делот Усогласеност со законска регулатива и од банките се бара сега да ги објават следниве информации:

Опис на неусогласеностите со регулативата пропишана од Народната банка на Република Македонија за солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност на банката, вложувањата на банката, ликвидноста на банката и отворената девизна позиција

Согласно измените во Методологијата во глава 3.9. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања и 3.10 Недвижности и опрема, и Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања при почетното признавање на средството веднаш се признава оштетување од најмалку 20% од вредноста на средството во моментот на признавање.

Согласно одредбите во Одлуката за промена на Методологијата и во Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања, промените се применуваат перспективно.

Во 2013 година влезе во сила новата Одлука за управување со кредитниот ризик (Сл.весник на Р.М. бр 50/13). Позначајните новини кај оваа Одлука се однесуваат на:

- Измени во однос на класификацијата - се воведува обрската за месечно класифицирање на побарувањата, потоа, се прецизираат елементите за оценка на кредитната способност на клиентите, има промени од аспект на можноста за вклучување на обезбедувањето при утврдување на сегашната вредност на очекуваните идни парични текови;
- Измени кај нефункционалните побарувања – воведени се нивоа на материјалност при добивањето на нефункционален статус за побарувањата достасани подолго од 90 дена, а од друга страна исклучувањето од нефункционален статус може да се направи доколку е наплатен целиот износ којшто е достасан подолго од 31 ден;
- Измени во ранговите на деновите на доцнење по одделни категории и измени во ранговите на процентот на исправка по одделни категории.
- Измени кај портфолиото на кредити. Банката со 31.12.2013 година не врши класификација и утврдување на исправка на вредноста/поседна резерва на групна основа.

1. Вовед (продолжение)

(д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки (продолжение)

Согласно новата Одлука за управување со кредитен ризик, Банката направи измени во процесот на класификација и утврдување на исправка на вредноста и посебната резерва на поединечна основа, како и соодветна пресметка на истите со состојба на 31.12.2013 година.

Согласно Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за управување со ризиците (Сл.весник на Р.М. бр 165/12), Банките имаат обврска да воспостават процес на утврдување на интерен капитал. Тие треба да спроведат процес на идентификување, мерење и оценка на поединечните материјални ризици со цел утврдување на потребниот интерен капитал за покривање на ризиците. Доколку потребниот интерен капитал за покривање на ризиците е повисок од сопствените средства, банката треба да ги утврди тековните и идните потреби за сопствени средства за период од најмалку три години.

Банката во текот на 2013 година усвои измени на политиката и процедурата за утврдување на интерниот капитал и изработи извештај за процесот на утврдување на интерниот капитал во кој се претставени видувањата за износот на капитал во моменталните услови кој е потребен за покривање на сите материјални ризици, како и износот на капитал за кој Банката верува дека е потребен за да се пресретнат идните потреби поврзани со деловните цели, како и можните негативни неповолни сценарија.

(ѓ) Усогласеност со законската регулатива

Банката ги извршува своите активности во согласност со законската регулатива пропишана од Народна банка на Република Македонија.

Со состојба на денот на финансиските извештаи не постои неусогласеност со регулативата пропишана од НБРМ во однос на солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност на банката, вложувањата на банката, ликвидноста на банката и отворената девизна позиција.

2. Управување со ризиците

Вовед

Банката е изложена на следните ризици од употреба на финансиските инструменти:

- кредитен ризик
- ризик на ликвидност
- пазарни ризици.

Оваа белешка представува информација за изложеноста на Банката на секој од овие ризици, целите, политиките и начините за мерење и управување со ризиците на Банката.

Рамка на управување со ризици

Надзорниот Одбор (“Одбор”) ја одобрува стратегијата за управување со ризиците и ја следи нивната примена. Одборот има формирано Кредитен Одбор и Одбор за управување со ризици, кои се одговорни за развој и следење на политиките за управување со ризик на Банката во нивните одделни области.

Политиките за управување со ризик на Банката се воспоставени за да ги идентификуваат и анализираат ризиците со кои се соочува Банката, за поставување на соодветни лимити и контроли за ризиците, и да ги следи ризиците и усогласеност со лимитите.

Политиките и системите за управување со ризик редовно се следат и анализираат дали ги рефлектираат промените во пазарните услови, и понудените производи и услуги. Банката, преку обуки и процедури и политики за управување, има за цел да создаде конструктивна контролна средина, каде сите вработени ќе ги разберат своите улоги и задолженија.

Одборот за ревизија на Банката е одговорен за следење на усогласеноста со политиките и процедурите за управување со ризици, и за следење на адекватноста на политиката за управување со ризик во релација со ризиците со кои се соочува Банката. Одборот за ревизија во извршувањето на овие функции е потпомогнат од страна на внатрешната ревизија. Внатрешната ревизија врши редовни и периодични ревизии на контролите и процедурите за управување со ризик, и овие резултати се презентираат до одборот за ревизија.

2.1 Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Банката доколку клиент или договорна странка од финасиски инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски, и воглавно произлегува од дадените кредити и аванси на клиенти и други банки, издадени гаранции и акредитиви и вложувања во хартии од вредност. Со цел управување со ризик Банката ги зема во предвид и ги разгледува збирно сите елементи од изложеноста на кредитниот ризик (како индивидуалниот ризик на неисполнување на обврските на должникот, ризик на земја и ризик на одделен сектор).

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Управување со кредитниот ризик

Надзорниот Одбор ја делегира својата одговорност за управување со кредитен ризик на кредитниот одбор кој ги одобрува сите кредитни изложености до 10% од сопствените средства на Банката (до 1,000,000 ЕУР согласно кредитните политики). Сите кредитни изложености над 10% од сопствените средства (над 1,000,000 ЕУР) на Банката ги одобрува Надзорниот Одбор. Контролата на кредитниот ризик на Банката, која што вклучува:

- *Изготвување на кредитни политики* вклучувајќи ги барањата за покриеноста на изложеноста со обезбедување, проценка на кредитната способност на барателот на кредит, класификација според ризична категорија и известување, потребна документација и правни процедури, како и усогласеност со законските барања.
- *Контрола и проценка на кредитниот ризик.* Секторите за кредитирање ги следат сите кредитни изложености во однос на воспоставените лимити.
- *Следење на концентрацијата на изложеноста* по географски и индустриски сегменти (за кредити и аванси), и по издавач, оценка од институции за кредитен рејтинг, ликвидност на пазарот и земја (за вложувања).
- *Класификација на кредитната изложеност на Банката* според степенот на ризик од финансиска загуба со која се соочува Банката и фокусирање на управувањето со ризиците. Системот за класификација се користи при одредување дали загуба за оштетување е потребна.
- *Следење на усогласеноста* со утврдените лимити, вклучувајќи ги тие за индустрии, ризик на земјата и типови производи. Редовно се доставуваат извештаи за кредитната изложеност, класификацијата и исправката на вредност/посебната резерва до Одборот за управување со ризици и соодветно на тоа се преземаат корективни акции.
- Се врши од поодделните организациони делови на Банката како Секторот за кредитирање, филијалите и експозитурите на Банката и Дирекцијата за управување со ризици.

Секторот за кредитирање, филијалите и експозитурите на Банката се должни да ги имплементираат и следат кредитните политики и процедури на Банката. Тие се одговорни и за квалитетот на кредитното портфолио, како и за надгледување и контрола на сите кредитни ризици.

Дирекцијата за Внатрешна ревизија, во рамките на редовните ревизии на активностите на Експозитурите/Филијалите на Банката, врши контрола и на работењето од областа на кредитирање.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

2.1 А Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
<i>во илјади денари</i>																		
I. Сметководствена вредност на изложености за кои е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва																		
<i>Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, пред исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа</i>	-	18.947	14.008.235	9.294.624	30.036	34.506	-	-	512	45.135	4.540	3.523	32.623	86.191	888.481	540.302	14.964.424	10.023.228
категорија на ризик А	-	18.947	13.448.881	8.831.639	30.036	34.506	-	-	489	45.135	3.255	2.143	14.445	71.807	881.742	530.350	14.378.848	9.534.527
категорија на ризик Б	-	-	95.059	101.750	-	-	-	-	-	-	133	304	2	123	6.638	6.738	101.832	108.915
категорија на ризик В	-	-	132.591	53.635	-	-	-	-	-	-	344	237	96	789	85	3.049	133.116	57.710
категорија на ризик Г	-	-	31.541	35.810	-	-	-	-	23	-	41	55	1.778	175	-	119	33.383	36.159
категорија на ризик Д	-	-	300.163	271.790	-	-	-	-	-	-	767	784	16.302	13.297	16	46	317.248	285.917
(Исправка на вредноста и посебна резерва на поединечна основа)	-	(189)	(477.072)	(397.638)	(300)	(475)	-	-	(15)	(451)	(883)	(957)	(17.211)	(13.974)	(9.185)	(7.154)	(504.666)	(420.837)
Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа	-	18.758	13.531.163	8.896.986	29.736	34.031	-	-	497	44.684	3.657	2.566	15.412	72.217	879.296	533.148	14.459.761	9.602.391
<i>Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, пред исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поединечно незначајни изложености (портфолио на мали кредити)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поединечно значајни изложености кои не се оштетени на поединечна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста и посебна резерва на групна основа)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

2.1 А Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
II. Сметководствена вредност на изложености за кои не е издвоена исправка на вредноста/поседна резерва достасани побарувања																		
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста до 30 дена	-	-	1.965	1.646	-	-	-	-	-	484	186	389	99.262	648	-	47.082	101.412	50.249
Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста недостасани побарувања	-	-	1.965	1.646	-	-	-	-	-	484	186	389	99.262	648	-	47.082	101.412	50.249
реструктурирани побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати побарувања	7.682	-	168.673	239.716	1.118.179	831.124	-	-	2.103.424	5.165.072	-	-	-	-	1.849.538	691.472	5.247.497	6.927.384
Сметководствена вредност на недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста/поседна резерва	7.682	-	170.638	241.362	1.118.179	831.124	-	-	2.103.424	5.165.556	186	389	99.262	648	1.849.538	738.554	5.348.909	6.977.633
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва	7.682	18.947	14.178.873	9.535.986	1.148.215	865.630	-	-	2.103.936	5.210.691	4.726	3.912	131.885	86.839	2.738.019	1.278.856	20.313.336	17.000.861
(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)	-	(189)	(477.072)	(397.638)	(300)	(475)	-	-	(15)	(451)	(883)	(957)	(17.211)	(13.974)	(9.185)	(7.154)	(504.666)	(420.837)
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	7.682	18.758	13.701.801	9.138.348	1.147.915	865.155	-	-	2.103.921	5.210.240	3.843	2.955	114.674	72.865	2.728.834	1.271.702	19.808.670	16.580.024

Со состојба 31.12.2013 Банката нема реструктурирани кредити.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Оштетени кредити и хартии од вредност

Оштетени кредити и хартии од вредност се такви кредити и хартии од вредност за кои што Банката врз основа на Одлуката на НБРМ за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банката според степенот на нивната ризичност (“Одлуката”) одредила дека има потреба од издвојување на загуби поради оштетување. Сите кредити се класификувани од А до Д ризична категорија според деновите на доцнење и други критериуми утврдени во истата одлука.

Достасани, но не оштетени кредити

Кредити и хартии од вредност кај кои договорната камата и главница се достасани, но Банката верува дека не е соодветно да се пресмета загуба поради оштетување, поради износот на расположливото обезбедувањето или степенот на наплата.

Исправка на вредност / Посебна резерва

Банката пресметува исправка на вредност/посебна резерва која претставува проценка на настанатите загуби поради оштетување во кредитното портфолио. Таа се утврдува како разлика од сметководствената вредност на кредитното портфолио и сегашната вредност на проценетите идни парични текови од кредитното портфолио. Ваквата анализа Банката ја прави на поединечна основа за сите кредитни изложености, како што е дефинирано во Одлуката.

Политика на отпис

Банката отпишува износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната посебна резерва) кога Надзорниот Одбор ќе одреди дека кредитот / хартиите од вредност се ненаплативи. Одлуката се донесува по разгледување на информации како што се настанување на значајни промени во финансиската положба на должникот / издавачот на хартиите од вредност, дека должникот / издавачот не е во можност да ги подмири своите обврски, или дека износот од реализацијата на обезбедувањето нема да биде доволен да се подмири целата изложеност. Банката истотака, врши отпис на износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната посебна резерва) откако врз основа на правосилна судска одлука се исцрпени сите можности за наплата на истите.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Банката има обезбедување за кредитите и авансите на клиенти во форма на хипотека, залог на подвижен предмет, залог на хартии од вредност, паричен депозит, залог на акции, гаранции, административни забрани и согласности, други регистрирани залози и гаранции. Проценката на објективната вредност е врз основа на вредноста на обезбедувањето во моментот на позајмување. Колатералот подлежи на годишно преоценување, и тоа за тип на колатерал недвижен имот, за кредитни изложености над износ од ЕУР 100.000, и за тип подвижен имот, за кредитни изложености над ЕУР 50.000. Генерално, Банката не зема обезбедување за пласмани во банки. Банката не зема обезбедување за хартиите од вредност, и нема такво обезбедување на 31 декември 2013 или 2012 година.

Концентрацијата по локација за кредити и аванси се мери според локацијата на должникот. Концентрацијата по локација за вложувања се мери според локацијата на издавачот на хартиите од вредност.

Проценката на објективната вредност на обезбедувањето и други зголемувања на обезбедувањата за финансиските средства се прикажани во следната табела:

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
<i>во илјади денари</i>																
<i>Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа</i>																
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
парични депозити (во депо и/или сметки во банката) ограничени на	-	-	174.932	204.611	-	-	-	-	-	-	4.810	1.585	56.480	4.639	236.222	210.835
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.146	21.525	40.146	21.525
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	1.307.269	738.308	-	-	-	-	-	-	-	-	93.258	43.050	1.400.527	781.358
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	5.698.658	4.301.615	-	-	-	-	-	-	2.297	653	565.884	340.193	6.266.839	4.642.461
имот за вршење дејност	-	-	10.289.508	6.944.692	-	-	-	-	-	-	74	55	1.709.017	732.030	11.998.599	7.676.777
Залог на подвижен имот	-	-	1.377.388	1.818.023	-	-	-	-	-	-	4.546	4.412	285.934	80.681	1.667.868	1.903.116
Останати видови на обезбедување	-	-	1.122.147	1.339.742	-	-	-	-	-	-	1.556	980	136.172	2.120	1.259.875	1.342.842
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа	-	-	19.969.902	15.346.991	-	-	-	-	-	-	13.283	7.685	2.886.891	1.224.238	22.870.076	16.578.914

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****2. Управување со ризиците (продолжение)****2.1 Кредитен ризик (продолжение)****Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик (продолжение)***Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност која што се оценува за оштетување на групна основа*

Првокласни инструменти за обезбедување

парични депозити (во депо и/или сметки во банката) ограничени на

државни хартии од вредност

државни безусловни гаранции

банкарски гаранции

Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување

Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)

Гаранции од физички лица

Залог на недвижен имот

имот за сопствена употреба (станови, куќи)

имот за вршење дејност

Залог на подвижен имот

Останати видови на обезбедување

Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност која што се оценува за оштетување на групна основа

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
<i>во илјади денари</i>																		
Нерезиденти	-	-	334.966	263.010	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	43.058	43.050	378.027	306.060
Земјоделство, шумарство и рибарство	-	-	79.327	67.495	-	-	-	-	-	-	29	30	-	-	4.407	3.838	83.763	71.363
Рударство и вадење на камен	-	-	18.600	7.941	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	18.602	7.942
Прехрамбена индустрија	-	-	309.912	167.349	-	-	-	-	-	-	24	22	-	-	44.337	29.853	354.273	197.224
Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	-	-	51.536	49.542	-	-	-	-	-	-	35	16	2	-	25.508	125	77.081	49.683
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	682.453	440.424	-	-	-	-	-	-	37	17	67	267	191.539	15.386	874.096	456.094
Производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	121.032	365.797	-	-	-	-	-	-	11	11	-	-	708.166	24.935	829.209	390.743
Останата преработувачка индустрија	-	-	298.809	195.692	-	-	-	-	-	-	40	18	-	-	11.521	5.917	310.370	201.627
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-	-	112.036	-	-	-	-	-	-	-	3	1	17	10	102.531	-	214.587	11
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	-	-	2.820	3.406	-	-	-	-	-	-	42	4	7	10	582	1.500	3.451	4.920
Градежништво	-	-	239.213	182.038	-	-	-	-	-	-	88	345	274	365	302.504	272.436	542.079	455.184
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли	-	-	2.940.885	1.325.161	-	-	-	-	-	-	584	335	120	55	451.476	275.598	3.393.065	1.601.149
Транспорт и складирање	-	-	1.065.189	732.140	-	-	-	-	-	-	248	137	0	108	248.849	114.420	1.314.286	846.805

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение) В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	105.810	58.246	-	-	-	-	-	-	54	41	568	567	5.911	2.086	112.343	60.940
Информации и комуникации	-	-	20.336	10.390	-	-	-	-	-	-	43	34	10	8	5.405	8.666	25.794	19.098
Финансиски дејности и дејности на осигурување	7.682	18.758	-	-	34.012	34.031	-	-	2.103.921	4.443.558	62	52	112.171	69.489	44.235	21.524	2.302.083	4.587.412
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	698.844	306.000	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	40.784	30.500	739.635	336.528
Стручни, научни и технички дејности	-	-	92.864	85.732	-	-	-	-	-	-	44	33	4	28	33.370	41.675	126.282	127.468
Административни и помошни услужни дејности	-	-	88.870	11.180	-	-	-	-	-	-	24	25	115	68	5.438	982	94.447	12.255
Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување	-	-	66.795	92.753	1.113.903	831.124	-	-	-	766.682	-	-	87	648	-	44.000	1.180.785	1.735.207
Образование	-	-	176.623	166.123	-	-	-	-	-	-	12	24	-	-	18.378	12.300	195.013	178.447
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	141.461	102.496	-	-	-	-	-	-	23	10	-	-	335	60	141.819	102.566
Уметност, забава и рекреација	-	-	3.522	397	-	-	-	-	-	-	10	13	56	75	1.723	2.486	5.311	2.971
Други услужни дејности	-	-	6.298	3.687	-	-	-	-	-	-	69	42	311	2	2.208	1.000	8.886	4.731
Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	3
Физички лица	-	-	6.036.782	4.491.556	-	-	-	-	-	-	2.348	1.713	864	1.165	436.465	319.296	6.476.459	4.813.730
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	6.818	9.793	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	104	69	6.923	9.862
Вкупно	7.682	18.758	13.701.801	9.138.348	1.147.915	865.155	-	-	2.103.921	5.210.240	3.843	2.955	114.674	72.865	2.728.834	1.271.702	19.808.670	16.580.023

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Г Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
<i>во илјади денари</i>																		
Географска локација																		
Република Македонија	-	-	13.359.312	8.873.185	1.143.638	860.729	-	-	1.697.362	5.063.520	3.839	2.952	13.559	12.393	2.676.894	1.207.127	18.894.604	16.019.906
Земји-членки на Европската унија	7.682	18.758	-	-	4.277	4.426	-	-	310.366	72.024	-	3	101.099	60.472	-	-	423.424	155.683
Европа (останато)	-	-	342.489	265.163	-	-	-	-	9.892	43.789	4	-	16	-	51.940	64.575	404.341	373.527
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	86.301	30.907	-	-	-	-	-	-	86.301	30.907
Останато (наведете ја поединечно изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	7.682	18.758	13.701.801	9.138.348	1.147.915	865.155	-	-	2.103.921	5.210.240	3.843	2.955	114.674	72.865	2.728.835	1.271.702	19.808.670	16.580.023

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.2 Ризик на ликвидност

Ликвидносен ризик претставува ризик банката да неможе да обезбеди доволно средства за намиравање на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, или истите да ги намири со многу повисоки трошоци.

Управување со ризик на ликвидност

Банката при управување со ликвидноста води сметка, колку што е можно подолгорочно, да има доволно ликвидни средства за исполнување на обврските кога ќе достасаат, под нормални и невообичаени услови, без да настанат неприфатливи загуби или штета врз репутацијата на Банката.

Дирекцијата за средства, ликвидност и тргување ја следи ликвидноста на дневно ниво врз основа на информации од релевантните сектори, во однос на ликвидносниот профил на нивните финансиски средства и обврски како и детали за проектираните парични текови кои произлегуваат од планираните активности. Дирекцијата за средства, ликвидност и тргување одржува портфолио на краткорочни ликвидни средства, главно составени од краткорочни ликвидни хартии од вредност, со цел да се обезбеди соодветно ниво на ликвидност на Банката.

Сите политики и процедури за ликвидносниот ризик се предмет на разгледување и одобрување од Одборот за управување со актива и пасива. Извештаите за ликвидност ја прикажуваат ликвидносната позиција на Банката на дневно ниво и се доставуваат до НБРМ на месечна основа.

Изложеност на ризик на ликвидност

Банката има пристап до различни извори за финансирање. Средствата се обезбедуваат преку широк спектар на инструменти вклучувајќи депозити и акционерски капитал. Ова ја зголемува флексибилноста за финансирање, ја ограничува зависноста од поодделни извори на финансирање и ги намалува трошоците. Банката тежнее да одржува рамнотежа меѓу континуитетот во финансирањето и флексибилноста преку употреба на обврски со различен период на достасување. Банката континуирано го проценува ликвидносниот ризик со идентификување и следење на промените во финансирањето кои се потребни за исполнување на целите на работењето поставени во стратегијата на Банката.

Исто така како дел од стратегијата за управување со ризикот на ликвидност, Банката одржува портфолио на високоликвидни средства.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)**

<i>во илјади денари</i>	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2013 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	3.965.318	-	551.264	-	-	-	4.516.582
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	7.682	7.682
Кредити на и побарувања од други комитенти	758.836	585.716	1.888.212	1.079.995	4.612.432	5.210.818	14.136.009
Вложувања во хартии од вредност	7.364	-	854.312	-	304.885	-	1.166.561
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	104.115	11.950	22.708	-	-	-	138.773
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	4.835.633	597.666	3.316.496	1.079.995	4.917.317	5.218.500	19.965.607
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	1.689.069	-	622	-	-	-	1.689.691
Депозити на други комитенти	4.925.588	1.551.205	3.795.107	1.240.216	1.000.606	2.723	12.515.445
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	37.356	15.560	689.385	199.148	1.129.372	204.625	2.275.446
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	373	-	-	-	373
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	125.429	-	25.296	-	-	-	150.650
Вкупно финансиски обврски	6.777.442	1.566.765	4.510.783	1.439.364	2.129.978	207.348	16.631.680
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	151.896	45.989	120.863	-	-	318.748
Вонбилансна пасива	962.917	531.263	673.020	393.052	-	-	2.560.252
Рочна неусогласеност	2.904.726	1.348.466	1.821.318	631.558	2.787.339	5.011.152	1.092.423

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)**

во МКД илјади		До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2012 (претходна година)								
Финансиски средства								
Парични средства и парични еквиваленти	5.880.827	570.003	-	603.896	-	-	-	7.054.726
Средства за тргување	64.797	-	-	-	-	-	-	64.797
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	18.947	-	-	-	-	-	-	18.947
Кредити на и побарувања од други комитенти	194.578	766.734	1.892.154	2.394.563	1.229.453	3.123.752	-	9.601.234
Вложувања во хартии од вредност	313.363	180.002	369.975	-	-	-	-	863.340
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	1.089	-	-	-	-	1.089
Останати побарувања	70.859	10.979	2.978	15.180	-	-	-	99.996
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	6.543.371	1.527.718	2.266.196	3.013.639	1.229.453	3.123.752		17.704.129
Финансиски обврски								
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	1.998.382	-	621	-	-	-	-	1.999.003
Издадени должнички хартии од вредност	4.789.967	1.136.663	3.192.177	1.141.460	593.290	5.031	-	10.858.588
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	310.017	17.107	48.170	152.029	693.113	334.621	-	1.555.057
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	97.861	-	-	-	-	-	-	97.861
Вкупно финансиски обврски	7.196.227	1.153.770	3.240.968	1.293.489	1.286.403	339.652		14.510.509
Вонбилансни ставки								
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	334.188	-	-	-	-	-	-	334.188
Рочна неусогласеност	(987.044)	373.948	(974.722)	1.720.150	(56.950)	2.784.100		2.859.432

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)

Табелата ги прикажува недисконтираните бруто парични текови на финансиските средства и бврски и непризнаените обврски за кредитирање на Банката на основа на нивниот најран договорен рок на достасување. Паричните текови кои што Банката очекува да настанат се разликуваат од договорените. На пример, депозитите по видување се очекува да останат стабилни, а не да се повлечат во рок од еден месец.

Банката изработува и очекувана рочна структура во која е вграден елементот на предвидување и истата укажува на стабилна ликвидносна позиција.

Согласно политиките за ликвидносен ризик, доколку со примената на прептпоставките за очекуваната рочна структура, во одреден рочен блок, се јавува негативен гап, Банката ќе употреби потребно ниво на средства кои произлегуваат од портфолиото за тргување доколку договорената рочна структура и портфолиото за тргување е повеќе од 90 дена од извештајниот датум кој е краен рок за известување на Очекуваната рочна усогласеност на приливи и одливи.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризикот дека промените во пазарните цени, како промена во каматните стапки, промена во цена на капиталот, девизните курсеви и кредитните маржи (кои не се однесуваат на промена во кредитната способност на должникот / издавачот на хартии од вредност) ќе влијаат на приходот на Банката или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е да се управува и контролира изложеноста на пазарен ризик во рамки на прифатливи параметри, со оптимизирање на повратот.

Управување со пазарни ризици

Изложеност на каматен ризик - портфолиото кое не се чува за тргување

Банката е изложена на ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматоносните средства и каматоносните обврски достасуваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи. Во случај на средства и обврски со променливи каматни стапки, Банката е исто така изложена на основниот ризик, кој произлегува од различниот период на менување на променливите каматни стапки на средствата и обврските, како што се на пример ЕУРИБОР, ЛИБОР и различните каматни стапки.

Активностите за управување со ризикот се наменети за оптимизирање на нето приходите од камати, со пазарни каматни стапки кои се конзистентни со деловните стратегии на Банката и пазарните трендови.

Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на сензитивноста на Банката на промените на каматните стапки. Генерално, Банката ги следи промените на каматите стапки на средствата и обврските преку остварените каматни маржи, а воедно и трендовите на пазарот и опкружувањето. Бидејќи за најголемиот дел на каматоносните средства и обврски Банката го задржува правото за истовремено менување на каматните стапки е во позиција да ги амортизира неповолните ефекти врз нето приходите. Секако, крајниот ефект ќе зависи од различни фактори, вклучувајќи ја стабилноста на економијата, опкружувањето и стапката на инфлација

Банката дополнително врши анализа на сензитивност на финансиските средства и обврски на промени во различните стрес сценарија на промена на каматните стапки.

Анализата на сензитивноста на Банката на зголемување или намалување на пазарните каматни стапки (земајќи во предвид симетрични движења на кривата на принос и постојаност на позициите во билансот на состојба) е следнава:

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик****А****Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските**

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2013 (тековна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2013)	145.991	3.369.493	18.632.969	18,08%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	160.037	3.529.529	20.618.398	17,12%
Ризик од промена на каматните стапка (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Зголемување на варијабилните каматни стапки во пасивата:				
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	(1.517)	3.367.975	18.632.969	18,08%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	(923)	3.368.569	18.632.969	18,08%
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	(329)	3.369.163	18.632.969	18,08%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)	-	-	-	-
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	160.037	3.529.529	20.618.398	17,12%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(32.110)	3.497.419	20.586.288	16,99%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстремен шок)	(1.239.790)	2.289.739	19.378.608	11,82%
Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (вложување на портфолиото кај одделни сектори)	(314.175)	3.215.354	20.304.223	15,84%
Вложување на побарувањата од двајцата најголеми клиенти кредитокорисници (преминуваат на ССП)	(756.022)	2.773.507	19.862.375	13,96%

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)****А Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжение)**

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2012 (претходна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2012)	31.726	3.339.633	12.677.985	26,34%
Ефекти од примена на сценарија:				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценаријот)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	(118.420)	3.221.213	14.182.663	22,71%
Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценаријот)				
Зголемување на варијабилните каматни стапки во пасивата:				
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	(2.073)	3.337.560	12.677.985	26,33%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	(1.390)	3.338.243	12.677.985	26,33%
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	(707)	3.338.926	12.677.985	26,34%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценаријот)				
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценаријот)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	(118.420)	3.221.213	14.182.663	22,71%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30%	(27.468)	3.193.745	14.155.195	22,56%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(723.015)	2.498.198	13.459.649	18,56%
Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (вложување на портфолиото кај одделни сектори)	(179.482)	3.041.731	14.003.181	21,72%
Вложување на побарувањата од двајцата најголеми клиенти кредитокорисници (преминуваат на ССП)	(268.581)	2.952.632	13.914.082	21,22%

Б Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување

	тековна година 2013		претходна година 2012	
	31.12.2013	просечна вредност	31.12.2012	просечна вредност
Во илјади денари				
Вредност изложена на ризик кај каматноносните инструменти	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти	-	-	-	-
Варијанса	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)**2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)****А Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки****ИЗВЕШТАЈ**за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на 31.12.2013 г.
во 000 денари

	Позиција	Валута	Износ
	1	2	3
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	(40.841)
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	47.659
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл ЕУР	83.516
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл УСД	3
1.5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА останато (ФКС + ВКС + ПКС)	останато	(34)
1.6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	(1.069)
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)		89.234
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		3.369.493
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		2,65%

ИЗВЕШТАЈ

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на 31.12.2012 година

во 000 денари

	Позиција	Валута	Износ
	1	2	3
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	(7.750)
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	(15.245)
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл ЕУР	39.005
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл УСД	5
1.5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА останато (ФКС + ВКС + ПКС)	останато	(25)
1.6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	(1.105)
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)		14.885
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		3.339.633
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		0,45%

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)**2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжение)****Б Анализа на усогласеноста на каматните стапки**

во илјади денари

до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства / обврски
---------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-----------------	--

2013 (тековна година)**Финансиски средства**

Парични средства и парични еквиваленти

Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Кредити на и побарувања од банки

Кредити на и побарувања од други комитенти

Вложувања во хартии од вредност

Останата неспомената каматочувствителна актива

Вкупно каматочувствителни финансиски средства

3.992.031	-	-	-	-	-	3.992.031
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.042.220	1.622.947	9.839.945	264.654	494.725	350.848	13.615.339
-	-	801.654	-	304.885	-	1.106.539
-	-	-	-	-	-	-
5.034.251	1.622.947	10.641.599	264.654	799.610	350.848	18.713.909

Финансиски обврски

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Депозити на банки

Депозити на други комитенти

Издадени должнички хартии од вредност

Обврски по кредити

Субординирани обврски и хибридни инструменти

Останати неспоменати каматочувствителни обврски

Вкупно каматочувствителни финансиски обврски**Нето-билансна позиција**

Вонбилансни каматочувствителни активни позиции

Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции

Нето-вонбилансна позиција**Вкупна нето-позиција**

-	-	-	-	-	-	-
1.678.132	-	610	-	-	-	1.678.742
4.196.685	1.501.462	4.891.193	679.612	267.469	-	11.536.421
-	-	-	-	-	-	-
78.310	169.337	1.374.000	219.187	374.407	52.045	2.267.286
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5.953.127	1.670.799	6.265.803	898.799	641.876	52.045	15.482.449
(918.876)	(47.852)	4.375.796	(634.145)	157.734	298.803	3.231.460
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(918.876)	(47.852)	4.375.796	(634.145)	157.734	298.803	3.231.460

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)**2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжение)****Б Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжение)**

во илјади денари

до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства / обврски
---------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-----------------	--

2012 (претходна година)

Финансиски средства

Парични средства и парични еквиваленти

Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Кредити на и побарувања од банки

Кредити на и побарувања од други комитенти

Вложувања во хартии од вредност

Останата неспомената каматочувствителна актива

Вкупно каматочувствителни финансиски средства

6.253.201	566.870	-	-	-	-	6.820.071
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
435.388	954.311	7.326.958	222.175	103.007	5.282	9.047.121
280.167	179.038	366.227	-	-	-	825.432
-	-	-	-	-	-	-
6.968.756	1.700.219	7.693.185	222.175	103.007	5.282	16.692.624

Финансиски обврски

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Депозити на банки

Депозити на други комитенти

Издадени должнички хартии од вредност

Обврски по кредити

Субординирани обврски и хибридни инструменти

Останати неспоменати каматочувствителни обврски

Вкупно каматочувствителни финансиски обврски**Нето-билансна позиција**

-	-	-	-	-	-	-
1.982.760	-	610	-	-	-	1.983.370
4.398.711	1.056.441	3.595.271	859.010	278.968	-	10.188.401
-	-	-	-	-	-	-
329.108	228.192	706.057	165.528	115.509	5.176	1.549.570
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6.710.579	1.284.633	4.301.938	1.024.538	394.477	5.176	13.721.341
258.177	415.586	3.391.247	(802.363)	(291.470)	106	2.971.283

Вонбилансни каматочувствителни активни позиции

Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции

Нето-вонбилансна позиција**Вкупна нето-позиција**

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
258.177	415.586	3.391.247	(802.363)	(291.470)	106	2.971.283

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.3 Валутен ризик**

	Наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски								Други валути	Вкупно
Во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД							
2013										
Монетарни средства										
Парични средства и парични еквиваленти	3.331.250	907.633	165.226	-	-	-	-	-	110.154	4.514.263
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	7.682	-	-	-	-	-	-	7.682
Кредити на и побарувања од други комитенти	5.851.192	7.598.995	144.189	-	-	-	-	-	-	13.594.376
Вложувања во хартии од вредност	1.087.169	56.469	4.277	-	-	-	-	-	-	1.147.915
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	70.390	48.945	1.335	-	-	-	-	-	-	120.670
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства	10.340.001	8.612.042	322.709	-	-	-	-	-	110.154	19.384.906
Монетарни обврски										
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	624	1.688.562	498	-	-	-	-	-	7	1.689.691
Депозити на други комитенти	8.209.982	3.916.582	308.268	-	-	-	-	-	80.613	12.515.445
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	23.978	2.251.468	-	-	-	-	-	-	-	2.275.446
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	373	-	-	-	-	-	-	-	-	373
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	115.147	26.601	8.956	-	-	-	-	-	21	150.725
Вкупно монетарни обврски	8.350.104	7.883.331	317.003	-	-	-	-	-	80.641	16.631.605
Нето-позиција	1.989.897	728.829	4.987	-	-	-	-	-	29.513	2.753.226

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.3 Валутен ризик (продолжение)**

	Наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски							Други валути	Вкупно
Во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД						
Монетарни средства 2012									
Парични средства и парични еквиваленти	6.249.994	670.647	62.060					64.117	7.046.818
Средства за тргување	-	64.797	-	-	-	-	-	-	64.797
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други банки	-	-	18.758	-	-	-	-	-	18.758
Кредити на и побарувања од други комитенти	3.884.046	5.028.334	138.795	-	-	-	-	-	9.051.175
Вложувања во хартии од вредност	258.755	596.800	4.426	-	-	-	-	-	859.981
Побарувања за данок на добивка (тековен)	1.089	-	-	-	-	-	-	-	1.089
Останати побарувања	40.840	42.728	1.498	-	-	-	-	-	85.066
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства	10.434.724	6.403.306	225.537	-	-	-	-	64.117	17.127.684
Монетарни обврски									
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	624	1.997.857	497	-	-	-	-	25	1.999.003
Депозити на други комитенти	6.763.315	3.789.544	224.481	-	-	-	-	81.248	10.858.588
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	323.677	1.231.380	-	-	-	-	-	-	1.555.057
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	80.287	16.723	179	-	-	-	-	672	97.861
Вкупно монетарни обврски	7.167.903	7.035.504	225.157	-	-	-	-	81.945	14.510.509
Нето-позиција	3.266.821	(632.198)	380	-	-	-	-	(17.828)	2.617.175

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.4. Оперативен ризик

Оперативен ризик е ризик од загуба поради несоодветни или слаби интерни процеси, несоодветни лица и несоодветни или слаби системи на банката, како и надворешни настани.

Банката има воспоставено Политика за управување со оперативниот ризик, која е усвоена од страна на Надзорниот Одбор на Банката. Во политиката се дефинирани основните цели, управување со оперативниот ризик (системи и процеси на управување со оперативниот ризик), организациска поставеност, систем на известување, внатрешна контрола и сл.), како и мерење и следење на оперативниот ризик (клучни ризични индикатори, евалуација на оперативниот ризик).

Во рамките на стратегијата за управување со ризици Банката го има дефинирано прифатливото ниво на изложеност на оперативниот ризик.

За целите на пресметката на Адекватност на капитал, Банката користи пристап на базичен индикатор за утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативен ризик.

3. Адекватност на капиталот

НБРМ како главен регулатор во банкарскиот сектор ја следи адекватноста на капиталот на Банката во целина. Банката е под директна супервизија од страна на регулаторот.

Банката е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот според пропишана стапка од 8% од сопствените средства на Банката, наспроти вкупната актива пондерирана според ризик. Вкупната актива пондерирана според ризикот претставува збир на активата пондерирана според кредитниот ризик, валутниот ризик, пазарниот и оперативниот ризик.

Сопствените средства на банката претставуваат збир од основниот капитал и дополнителниот капитал намалени за ограничувањата како што следува:

- Основниот капитал, кој вклучува обични и некумулативни приоритетни акции, премија од продажба на овие акции, резервите издвоени од оданочивата добивка, кои служат за покривање на загубите што произлегуваат од ризиците со кои се соочува Банката во своето работење, задржаната добивка која не е оптоварена со било какви идни обврски, која е искажана во билансот на состојба и потврдена со Одлука на Собранието на акционери на Банката, или акумулираната загуба за претходниот период, добивката за годината доколку е потврдена од овластен ревизор, намалени за загубата за годината, лиценци, патенти, гудвил и други нематеријални средства, откупени сопствени акции и разлика помеѓу потребаната исправка на вредност на финансиски средства и посебна резерва за вонбилансни ставки и износот на исправката на вредност и посебната резерва утврдени согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик.

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

- Дополнителниот капитал кој вклучува кумулативни приоритетни акции, премија од продадените кумулативни приоритетни акции, намалени за износот на откупените сопствени кумулативни приоритетни акции, 80% од нереализираната добивка од ревалоризацијата на сопственичките и должничките инструменти расположиви за продажба, мерени по објективна вредност, хибридни и субординирани инструменти издадени од страна на Банката.
- Збирот на основниот и дополнителниот капитал се намалува за вложувањата на Банката во други банки и финансиски институции кои претставуваат вложувања над 10% од капиталот на тие институции, субординирани и хибридни капитални инструменти и други вложувања во други банки и други финансиски институции кои претставуваат вложувања над 10% од капиталот како и други намалувања.

При утврдување на износот на сопствените средства, Банката треба да ги почитува следниве ограничувања:

- Износот на дополнителниот капитал да не биде поголем од износот на основниот капитал на Банката.

Збирот на износот на кумулативните приоритетни акции и на субординираните инструменти коишто се дел од дополнителниот капитал не смее да надмине 50% од износот на основниот капитал.

Политика на раководството на Банката е да одржува стабилност на капиталот за да ја одржи довербата на инвеститорите, кредиторите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Банката исто така го има во предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и повисоката задолженост и предностите и сигурноста обезбедени со цврста позиција на капиталот.

Регулираните активности на Банката се во согласност со сите надворешни, пропишани барања во текот на периодот.

Во текот на 2012 година Советот на НБРМ ја усвои Новата Одлука за методологија утврдување на адекватноста на капиталот, со која се пропишува начинот на пресметка на капиталот што им е потребен на банките за покривање на кредитниот ризик, оперативниот ризик, пазарните ризици и валутниот ризик, како и начинот на пресметка на сопствените средства. Пресметката на капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик се заснова на т.н. стандардизиран пристап согласно Базел 2. Според овој пристап, капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик, којшто произлегува од билансите и вонбилансите побарувања на банките се утврдува според кредитниот рејтинг што му е доделен на должникот или на побарувањето од страна на признати надворешни институции за процена на кредитниот ризик, или врз основа на кредитниот рејтинг на земјата во која се наоѓа седиштето на должникот.

За разлика од кредитниот ризик, при пресметката на капиталот потребен за покривање на валутниот ризик, пазарните ризици и оперативниот ризик, не се извршени позначајни измени во однос на претходната Одлука. Новата Одлука за методологија за утврдување на адекватноста на капиталот е во примена од 01.07.2012 година.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

Сопствените средства на Банката на 31.12.2013 година изнесуваат МКД 3.369.492 илјади (на 31.12.2012 во износ од МКД 3.339.633)

Ред .бр	Опис	2013	2012
Основен капитал			
1	Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија од продажба на овие акции	3.199.999	3.200.003
1.1	Номинална вредност	2.893.690	2.893.694
1.1.1	Номинална вредност на обични акции	2.893.690	2.893.694
1.1.2	Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции	-	-
1.2	Премија	306.309	306.309
1.2.1	Премија на обични акции	306.309	306.309
1.2.2	Премија од некумулативни приоритетни акции	-	-
2	Резерви и задржана добивка или загуба	154.000	128.612
2.1	Резервен фонд	129.882	128.612
2.2	Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите	24.118	-
2.3	Акумулирана загуба од претходни години	-	-
2.4	Тековна добивка	-	-
3	Позиции како резултат на консолидација	-	-
3.1	Малциско учество	-	-
3.2	Резерви од курсни разлики	-	-
3.3	Останати разлики	-	-
4	Одбитни ставки	4.052	12.508
4.1	Загуба на крајот на годината или тековната загуба	-	6.338
4.2	Откупени сопствени акции	-	-
4.3	Нематеријални средства	4.052	6.170
4.4	Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	-
4.5	Износот на неиздвоена исправка на вредност и посебна резерва како резултат на сметководствено доцнење	-	-
4.6	Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположиви за продажба	-	-
4.7	Други одбитни ставки	-	-
I	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	3.349.947	3.316.107

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***3. Адекватност на капиталот (продолжение)****Дополнителен капитал**

Ред.бр	Опис	2013	2012
5	Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премија по овие акции	19.545	19.545
5.1	Номинална вредност	-	-
5.2	Премија	19.545	19.545
6	Ревалоризациски резерви	-	3.981
7	Хибридни и капитални инструменти	-	-
8	Субординирани инструменти	-	-
9	Износ на субординирани инструменти кои можат да бидат дел од дополнителниот капитал	-	-
II	ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ I	19.545	23.526
10	Вложувања во капитал на други банки и финансиски институции кои изнесуваат над 10% од капиталот на тие институции	-	-
11	Вложувања во субординирани и хибридни капитални инструменти и други инструменти на институциите од реден број 10	-	-
12	Збиен износ на вложувања во капиталот, субординирани и хибридни инструменти и други инструменти којшто надминува 10% од (I+II)	-	-
13	Вложувања во капиталот на друштва за осигурување и реосигурување коишто надминуваат 10% од капиталот на тие друштва	-	-
14	Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштвата за осигурување и реосигурување во кои банката поседува над 10% од нивниот капитал	-	-
15	Износ на надминување на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
16	Позиции како резултат на консолидација (негативни износи) iznosi)	-	-
III	ОДБИТНИ СТАВКИ	-	-
IV	Основен капитал по одбитни ставки	3.349.947	3.316.107
V	Дополнителен капитал по одбитни ставки	19.545	23.526

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

Сопствени средства			
Ред.бр	Опис	2013	2012
VI	Основен капитал	3.349.947	3.316.107
VII	Дополнителен капитал I	19.545	23.526
V	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	3.369.493	3.339.633
I	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК		
1	Актива пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	16.668.894	11.165.264
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	1.333.512	893.221
II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК		
3	Агрегатна девизна позиција	800.457	599.382
4	Нето-позиција за злато	-	-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	64.037	47.951
6	Актива пондерирана според валутниот ризик	800.457	599.382
III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК		
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	93.089	73.067
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизиран пристап	-	-
9	Актива пондерирана според оперативниот ризик	1.163.618	913.339
IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ		
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)	-	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	-	-
11.1.1	Капитал за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.2	Капитал за генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.3	Капитал за специфичниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
11.1.4	Капитал за покривање – генерален ризик од вложување во сопственички инструменти	-	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака	-	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од друга договорна страна	-	-
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во позицииво опции	-	-
12	Капитал потребен за покривање на други ризици	-	-
13	Актива пондерирана според други ризици	-	-
V	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ	18.632.969	12.677.985
14	Капитал потребен за покривање на ризиците	1.490.638	1.014.239
VI	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	3.369.493	3.339.633
VII	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/V)	18,08%	26,34%

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти**А Оперативни сегменти**

Во илјади денари				Останато		Неалоцирано	Вкупно
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Вложувања во хартии од вредност	Ликвидност		
2013							
Нето-приходи/(расходи) од камата	312.304	318.198	-	126.790	(14.593)	-	742.699
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	60.277	79.886	-	-	(19.194)	-	120.969
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	(327)	-	(327)
Нето-приходи од други финансиски инструменти	-	-	-	-	-	-	-
евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	24.558	16.884	-	-	4.164	-	45.606
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	397.139	414.968	-	126.790	(29.950)	-	908.947
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(39.930)	(42.762)	-	173	620	-	(81.899)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(8.545)	(10.942)	-	-	-	-	(19.487)
Амортизација	(39.705)	(50.849)	-	-	-	-	(90.554)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(281.560)	(287.592)	-	-	-	-	(569.152)
Вкупно расходи по сегмент	(369.740)	(392.145)	-	173	620	-	(761.092)
Финансиски резултат по сегмент	27.399	22.823	-	126.963	(29.330)	-	147.855
Данок од добивка							(1.864)
Добивка/(загуба) за финансиската година							145.991
Вкупна актива по сегмент	6.315.186	8.131.617	-	2.844.622	2.936.950	-	20.228.375
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна актива	6.315.186	8.131.617	-	2.844.622	2.936.950	-	20.228.375
Вкупно обврски по сегмент	8.094.743	8.168.420	-	-	3.965.212	-	20.228.375
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно обврски	8.094.743	8.168.420	-	-	3.965.212	-	20.228.375

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти**А Оперативни сегменти**

Во илјади денари 2012 година	Останато Вложувања						Вкупно
	Работа со население	Корпоративн о банкарство	Инвестициско банкрство	во хартии од вредност	Ликвидно ст	Неалоцирано	
Нето-приходи/(расходи) од камата	220.258	185.944	-	102.180	(5.526)	-	502.856
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	46.091	39.537	-	-	(14.160)	-	71.468
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	10.204	-	10.204
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	3.626	4.109	-	-	3.748	20.101	31.584
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	269.975	229.590	-	102.180	(5.734)	20.101	616.112
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(30.508)	(36.493)	-	-	1.435	-	(65.566)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	(1.831)	(1.831)
Амортизација	-	-	-	-	-	(75.337)	(75.337)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(238.943)	(201.097)	-	-	-	-	(440.040)
Вкупно расходи по сегмент	(269.451)	(237.590)	-	-	1.435	(77.168)	(582.774)
Финансиски резултат по сегмент	524	(8.000)	-	102.180	(4.299)	(57.067)	33.338
Данок од добивка							(1.612)
Добивка/(загуба) за финансиската година							31.726
Вкупна актива по сегмент	4.442.842	5.644.062	-	5.953.293	1.918.895		17.959.092
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	494	494
Вкупна актива							17.959.586
Вкупно обврски по сегмент	5.822.120	5.623.911	-	3.075.832	-	-	14.521.863
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно обврски							14.521.863

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти (продолжение)

Б Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни комитенти

	Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)								Сите останати незначајни оперативни сегменти - Ликвидност	Неалоцирано	Вкупно по значаен комитент
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Вложувања во хартии од вредност								
<i>во илјади денари</i>											
2013 (тековна година) (банката одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен комитент)											
Комитент 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012 (претходна година) (банката одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен комитент)											
Комитент 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***4. Известување според сегменти (продолжение)****В Географски подрачја**

Во илјади денари	2013	Република Македонија	Земји-членки на Европската унија	Европа (останато)	Земји - членки на ОЕЦД (без европските земји - членки на ОЕЦД)	Останато		Неалоцирано	Вкупно
Вкупни приходи		922.158	(34.600)	21.503	43	(158)		-	908.946
Вкупна актива		19.328.331	493.681	318.680	87.683	-		-	20.228.375
Во илјади денари	2012	Република Македонија	Земји-членки на Европската унија	Европа (останато)	Земји - членки на ОЕЦД (без европските земји - членки на ОЕЦД)	Останато		Неалоцирано	Вкупно
Вкупни приходи		624.984	(22.448)	13.952	(368)	(8)		-	616.112
Вкупна актива		17.461.960	155.671	311.048	30.907	-		-	17.959.586

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

А. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски

	2013		2012	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
<i>Во илјади денари</i>				
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	4.514.263	4.514.263	7.046.818	7.046.818
Средства за тргување	-	-	64.797	64.797
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	7.682	7.682	18.758	18.758
Кредити на и побарувања од други комитенти	13.594.376	13.594.376	9.051.175	9.051.175
Вложувања во хартии од вредност	1.147.915	1.147.915	859.981	859.981
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	1.089	1.089
Останати побарувања	120.670	120.670	85.066	85.066
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	1.689.691	1.689.691	1.999.003	1.999.003
Депозити на други комитенти	12.515.445	12.515.445	10.858.588	10.858.588
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	2.275.446	2.275.446	1.555.057	1.555.057
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	373	373	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	150.725	150.725	97.861	97.861

Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, ностро сметки и побарувања по депозити и пласирања во НБРМ кои достасуваат на краток рок.

Кредити на и побарувања од банки

Кредитите и побарувањата од банки се мерат според амортизирана набавна вредност намалени за нивната исправка на вредност. Кредитите на и побарувањата од банки се со променлива каматна стапка и со рок на достасување до една година. Нивната сметководствена вредност ја претставува нивната објективна вредност.

5 А. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Кредити на и побарувања од други комитенти

Кредитите и побарувања од други комитенти се мерат според амортизирана набавна вредност намалени за нивната исправка на вредност. За мерење на оштетувањето на кредитите и побарувањата како дисконтна стапка се употребува ефективната каматна стапка утврдена согласно со договорот. Кредитите и побарувања од други комитенти во кредитното портфолио на банката во најголем дел се со променлива каматна стапка, додека 8% (2011:3,4%) се со фиксна каматна стапка кои исто така се мерат по амортизирана набавна вредност, така што сметководствена вредност на вкупните кредити и побарувања апроксимативно ја претставува нивната објективна вредност.

Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на тековната пазарна каматна стапка.

Вложувања во хартии од вредност

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат каматоносни средства кои се чуваат до доспевање и средства класифицирани како расположливи за продажба, кои се прикажуваат според објективна вредност. Објективната вредност на средствата расположливи за продажба се базира на објавени цени на активен пазар.

Вложувањата во акции класифицирани како расположливи за продажба се искажани по нивната набавна вредност, бидејќи за истите не постои активен пазар и нема скорешна трансакција кои би можеле да се земат како доказ за нивната објективна вредност. Пазарот за овие хартии од вредност е непостојан и не е доволно развиен така што објективната вредност не може веродостојно да се измери.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на останатите финансиски средства кои вклучуваат побарувања за данок на добивка и останати побарувања како резултат на нивната во најголем дел краткорочна природа, апроксимативно ја претставува сметководствената вредност, додека средствата за тргување се евидентирани според објективна вредност.

Депозити на банки и други коминтенти

Објективната вредност на депозитите по видување, вклучувајќи ги некаматоносните депозити ја претставува нивната вредност која се плаќа по видување. Објективната вредност на орочените депозити со променливи каматна стапка одговара на сметководствената вредност на датумот на билансот на состојба.

Обврски по кредити

Евидентираната вредност на обврските по кредити битно не се разликува од нивната објективна вредност главно поради варијабилните каматни стапки и нивните промени.

Останати финансиски обврски

Објективната вредност на останатите финансиски обврски како резултат на нивната краткорочна природа, апроксимативно ја претставува сметководствената вредност.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***5 Б. Нивоа на објективна вредност****5 Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност**

во илјади денари		Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
31 декември 2013 (тековна година)						
Финансиски средства мерени по објективна вредност						
Средства за тргување	19	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23.1	-	1.113.903	34.012	1.147.915	-
Вкупно		-	1.113.903	34.012	1.147.915	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност						
Обврски за тргување	32	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-	-
31 декември 2012 (претходна година)						
Финансиски средства мерени по објективна вредност						
Средства за тргување	19	64.797	-	-	64.797	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23.1	130.833	695.117	34.031	859.981	-
Вкупно		195.630	695.117	34.031	924.778	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност						
Обврски за тргување	32	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-	-

Банката ги класификува сите финансиски средства и финансиски обврски мерени по објективна вредност, со користење на хиерархија на објективна вредност, којашто ја прикажува значајноста на влезните параметри користени во одредувањето на објективната вредност. Хиерархијата на објективната вредност ги опфаќа следниве нивоа:

а) Ниво 1 - Објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар;

б) Ниво 2 – Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари, кои што можат да бидат директни, односно пазарни цени, или индиректни, односно извлечени од пазарни цени;

в) Ниво 3 - Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се следат на активните пазари, односно не се видливи.

Вложувањата во Хартии од вредност расположливи за продажба во износ од 1.113.903 вклучуваат влог во Државни обврзници во износ 312.249 илјади мкд од (2012: 130.833 илјади мкд) и Државни записи во износ од 801.654 илјади мкд (2012: 724.955 илјади мкд) износот 34.012 илјади мкд (2012: 34.031 илјади мкд) преставува влог во сопствени акции.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***5 Б. Нивоа на објективна вредност (продолжение)****Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност**

	тековна година 2013		претходна година 2012	
	трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	Трансфери од Ниво 2 во Ниво 1	трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	трансфери од Ниво 2 во Ниво 1
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

5 Б. Нивоа на објективна вредност (продолжение)**Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во Ниво 3**

во илјади денари		Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2012 (претходна година)		-	-	33.264	33.264	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:								
- Билансот на успех		-	-	(8)	(8)	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот		-	-	3.167	3.167	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот		-	-	(2.392)	(2.392)	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани финансиски инструменти во/(од) Ниво 3		-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани во Кредити и побарувања		-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2012 (претходна година)		-	-	34.031	34.031	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2012 (претходна година)		-	-	(8)	(8)	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2013 (тековна година)		-	-	34.031	34.031	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:								
- Билансот на успех		-	-	(19)	(19)	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти		-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани финансиски инструменти во/(од) Ниво 3		-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани во Кредити и побарувања		-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013 (тековна година)		-	-	34.012	34.012	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31.12.2013		-	-	(19)	(19)	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***6 Нето-приходи/(расходи) од камата****А Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти**

во илјади денари		
	тековна година 2013	претходна година 2012
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	108.766	82.884
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	994.833	680.790
Вложувања во хартии од вредност	35.724	29.920
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	14.887	17.050
Наплатени претходно отпишани камати	-	-
Вкупно приходи од камата	1.154.210	810.644
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	7.877	5.510
Депозити на други комитенти	356.188	256.633
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	47.406	45.640
Субординирани обврски	-	-
Останати обврски	40	5
Вкупно расходи за камата	411.511	307.788
Нето-приходи/(расходи) од камата	742.699	502.856

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***6 Нето-приходи/(расходи) од камата (продолжение)****Б Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот**

	во илјади денари	
	тековна година 2013	претходна година 2012
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	438.480	270.092
Држава	54.592	34.633
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	8	7
Банки	97.080	83.441
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	522.758	388.290
Нерезиденти	26.405	17.131
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	14.887	17.050
Наплатени претходно отпишани камати	-	-
Вкупно приходи од камата	1.154.210	810.644
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	45.101	26.095
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	14.863	7.885
Банки	32.294	16.153
Останати финансиски друштва (небанкарски)	99.844	83.211
Домаќинства	215.135	172.664
Нерезиденти	4.274	1.780
Вкупно расходи за камата	411.511	307.788
Нето-приходи/(расходи) од камата	742.699	502.856

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***7 Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести****А Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности**

	во илјади денари	
	тековна година 2013	претходна година 2012
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	20.298	16.337
Платен промет		
во земјата	45.728	30.415
со странство	53.682	41.255
Акредитиви и гаранции	20.182	10.391
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато		
(приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните приходи од провизии и надомести)	66.107	35.925
VISA - надомест	2.485	2.759
Master	2.709	1.901
Провизии за трансакции на ПОС	31.773	10.923
Еднократен надомест за картично работење	22.030	14.954
Надомест за конверзија	-	675
Провизии за трансакции на АТМ	4.025	2.792
Други останати приходи од провизии и надомести	3.085	1.921
Вкупно приходи од провизии и надомести	205.997	134.323
Расходи за провизии и надомести		
Кредитирање	-	-
Платен промет		
во земјата	21.552	16.175
со странство	9.341	8.217
Акредитиви и гаранции	363	79
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	53.772	38.384
(Останати расходи кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните расходи од провизии и надомести)		
VISA – надомест	22.745	19.270
Master - надомест	29.293	18.096
Други останати расходи за провизии и надомести	1.734	1.018
Вкупно расходи за провизии и надомести	85.028	62.855
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	120.969	71.468

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***7 Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести (продолжение)****Б Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести**

	во илјади денари	
	тековна година 2013	претходна година 2012
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	136.723	79.776
Држава	18	22
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	902	498
Банки	5.753	2.769
Останати финансиски друштва (небанкарски)	174	-
Домаќинства	44.345	33.316
Нерезиденти	18.082	17.942
Вкупно приходи од провизии и надомести	205.997	134.323
Расходи за провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	15.026	10.555
Останати финансиски друштва (небанкарски)	11.723	10.997
Домаќинства	-	-
Нерезиденти	58.279	41.303
Вкупно расходи за провизии и надомести	85.028	62.855
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	120.969	71.468

8 Нето приходи од тргување

	во илјади денари	
	тековна година 2013	претходна година 2012
Средства за тргување		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	(436)	568
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	-	-
Приходи од камата од средствата за тргување	109	9.636
Обврски за тргување		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето-приходи од тргување	(327)	10.204

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***9 Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност**

	во илјади денари	
	тековна година 2013	претходна година 2012
<i>Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа	-	-
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа	-	-
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	-
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
<i>Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање</i>	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа	-	-
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	-
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	-
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	-
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа</i>	-	-
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-

На 31 декември 2013 година Банката нема нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност (31 декември 2012 година: нема).

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

10 Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики

	во илјади денари	
	тековна година 2013	претходна година 2012
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	23.223	23.719
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа		
курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	103	(604)
Останати курсни разлики, на нето-основа	5.872	(2.440)
Курсни разлики на посебната резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа	1	(574)
Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики	29.199	20.101

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***11 Останати приходи од дејноста**

	во илјади денари	
	2013	2012
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	4.165	3.815
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
Недвижности и опрема	493	57
Нематеријални средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	143	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	842	286
Приходи од добиени судски спорови	-	-
Наплатени претходно отпишани побарувања	757	157
Ослободување на посебната резерва и резервирања за:		
вонбилансни кредитни изложености	-	-
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
пензии и други користи за вработените	-	-
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
(приходите -10% од вкупните останати приходи од дејноста):		
Приход остварен од продажба на златници	-	2.697
Приход од наплатено осигурување по основ на штета	250	382
Пенали за нерелеазириана времена ситуација	-	682
Приход од продажба на меници	581	402
Рефундирање на телефонски трошоци	524	380
Мастер кард – имплементација на pay pass	5.242	-
Приход од минати години	1.253	475
Приход од затворени кредити пред доспевање	1.367	209
Други останати приходи	790	1.941
Вкупно останати приходи од дејноста	16.407	11.483

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

12 Исправка на вредностите на финансиските средства, на нето-основа

Во илјади денари	Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно
2013 (тековна година)								
Исправка на вредноста на поединечна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	-	147.627	268	-	241	299	3.690	152.125
(Ослободување на исправката на вредноста)	(184)	(68.108)	(441)	-	(677)	(366)	(450)	(70.226)
Исправката на вредноста на групна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(184)	79.519	(173)	-	(436)	(67)	3.240	81.899
2012 (претходна година)								
Исправка на вредноста на поединечна основа	-	-	-	-	-	-	-	-
Дополнителна исправка на вредноста	-	132.943	9	-	2.012	260	5.564	140.788
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	(71.487)	-	-	(3.431)	(289)	(15)	(75.222)
Исправката на вредноста на групна основа	-	-	-	-	-	-	-	-
Дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	61.456	9	-	(1.419)	(29)	5.549	65.566

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

13 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа

Во илјади денари	Недвижности и опрема	Нематеријалн и средства	Превзементи средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Гудвил	Вкупно
2013 (тековна година)							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	19.487	-	-	-	19.487
(Ефект од курсни разлики)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	19.487	-	-	-	19.487
2012 (претходна година)							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	1.831	-	-	-	1.831
(Ефект од курсни разлики)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	1.831	-	-	-	1.831

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***14 Трошоци за вработените**

		во илјади денари	
		2013	2012
Краткорочни користи за вработените			
Плати		197.636	138.450
Задолжителни придонеси за социјално и здрав. Осиг.		67.347	48.392
Краткорочни платени отсуства		-	-
Трошоци за привремено вработување		-	-
Удел во добивката и награди		-	-
Немонетарни користи		461	450
		265.444	187.292
Користи по престанокот на вработувањето			
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси		-	-
Користи при пензионирањето		-	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи		-	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи		-	-
Други користи при престанокот на вработувањето		-	-
Користи поради престанокот на вработувањето		-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти		-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства		-	-
Останато		3.794	5.369
(трошоци за вработените кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните трошоци за вработените)			
Трош. за вработ. врз основ на колективните договори		-	-
Вкупно трошоци за вработените		269.238	192.661

15 Амортизација

	Во илјади денари	
	2013	2012
Интерно развиен софтвер	-	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	20.125	17.509
Други интерно развиени нематеријални средства	-	-
Други нематеријални средства	2.798	4.843
Вложувања во нематер. средства земени под закуп	-	-
	22.923	22.352
Градежни објекти	14.444	12.303
Транспортни средства	4.865	1.485
Мебел и канцелариска опрема	6.037	5.483
Останата опрема	33.684	28.744
Други ставки на недвижностите и опремата	1.937	1.654
Влож. во недвиж. и опремата земени под закуп	6.664	3.316
	67.631	52.985
Вкупно амортизација	90.554	75.337

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***16 Останати расходи од дејноста**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2013	претходна година 2012
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	-	-
Премии за осигурување на депозитите	44.472	29.754
Премии за осигурување на имотот и на вработените	4.455	3.622
Материјали и услуги	150.647	132.281
Административни и трошоци за маркетинг	33.119	26.797
Останати даноци и придонеси	3.182	3.157
Трошоци за кирии	33.407	26.489
Трошоци за судски спорови	986	753
Посебна резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа	2.032	3.466
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето-основа	4.713	4.151
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа	-	-
Други резервирања, на нето-основа	-	-
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Загуба од продажбата на:	-	-
Недвижности и опрема	14	-
Нематеријални средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато	22.887	16.909
(10% од вкупните останати расходи од дејноста)		
Вкупно останати расходи од дејноста	299.914	247.379

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***17 Данок на добивка****А Расходи/приходи за тековен и одложен данок****Тековен данок на добивка**

Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината
 Корекции за претходни години
 Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити
 или привремени разлики од претходни години
 Промени во сметководствени политики и грешки
 Останато

Одложен данок на добивка

Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за
 годината
 Признавање на претходно непризнаени даночни загуби
 Промени во даночната стапка
 Воведување нови даноци
 Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити
 или привремени разлики од претходни години
 Останато

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

во илјади денари	
2013	2012
1.864	1.612
-	-
-	-
-	-
-	-
1.864	1.612
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
1.864	1.612

Тековен данок на добивка

Признаен во билансот на успех

Признаен во капиталот и резервите

Одложен данок на добивка

Признаен во билансот на успех

Признаен во капиталот и резервите

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

во илјади денари	
тековна година 2013	претходна година 2012
1.864	1.612
-	-
1.864	1.612
-	-
-	-
1.864	1.612

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***17 Данок на добивка (продолжение)****Б Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка**

	во%	во илјади денари	во %	Во илјади денари
	тековна година 2013	претходна година 2012		
Добивка/(загуба) пред оданочувањето		147.855		33.338
Данок од добивка согласно со применливата даночна стапка	-	-	-	-
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	1,26%	(1.864)	4,84%	(1.612)
Даночно ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во БУ	-	-	-	-
Признав.на претходно неприз. даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вк. расходи/(поврат) на данокот на добивка	-	(1.864)	-	(1.612)
Просечна ефективна даночна стапка	1,26%	-	4,84%	-

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***18 Парични средства и парични еквиваленти**

	во илјади денари	
	тековна година 2013	претходна година 2012
Парични средства во благајна	506.509	222.212
Сметка и депозити во НБРМ, освен задолжителни депозити во странска валута	1.352.569	1.010.667
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	406.574	147.169
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	110	295
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	1.696.706	4.296.028
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	766.518
Орочени депозити со период на достасување до три месеци	-	-
Останати краткорочни високо ликвидни средства	-	-
Побарувања врз основа на камати	-	484
(Исправка на вредноста)	(15)	(451)
Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек	3.962.453	6.442.922
Задолжителни депозити во странска валута	551.810	603.896
Ограничени депозити	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно	4.514.263	7.046.818

Движење на исправката на вредноста

Состојба на 1 јануари	451	244
Состојба на 30 септември од Зираат Банка	-	194
дополнителна исправка на вредноста	241	2.012
(ослободување на исправката на вредноста)	(677)	(3.431)
(Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
ефект од курсни разлики	-	1.432
(Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември / 31 декември	15	451

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2013	претходна година 2012
451	244
-	194
241	2.012
(677)	(3.431)
-	-
-	1.432
-	-
15	451

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***18 Парични средства и парични еквиваленти (продолжение)**

На 31 декември 2013 година паричните средства и паричниот еквивалент го вклучуваат износот од МКД 882.140 илјади (2012: МКД 871.187 илјади) кој претставува задолжителна резерва во денари и износ од МКД 551.810 илјади (2012: МКД 603.896 илјади) кој претставува задолжителна резерва во странска валута. Средствата од задолжителната резерва во странска валута не се на располагање за користење во секојдневното работење на Банката.

Дел од благајничките записи, износ од МКД 300.000 илјади во 2012 г. се дадени како обезбедување по репо договор со НБРМ (види белешка: 36 Обврски по кредити).

19 Средства за тргување**А Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2013	претходна година 2012
Хартии од вредност за тргување	
<i>Должнички хартии од вредност за тргување</i>	
Благајнички записи за тргување	-
Државни записи за тргување	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	64.797
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
-	64.797
Котирани	64.797
Некотирани	-
<i>Сопственички инструменти за тргување</i>	
Сопственички инструменти издадени од банки	-
Останати сопственички инструменти	-
-	-
Котирани	-
Некотирани	-
Деривати за тргување	
Договори зависни од промената на каматната стапка	-
Договори зависни од промената на курсот	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-
-	-
Вкупно средства за тргување	64.797

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

19 Средства за тргување (продолжение)**Б. Прекласифицирани средства за тргување****Б.1 Состојба на прекласифицираните средства за тргување**

	прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	тековна година 2013		претходна година 2012	
		сметководствена вредност на 31.12.2013 (тековна година)	објективна вредност на 31.12.2013 (тековна година)	сметководств ена вредност на 31.12.2012 (претходна година)	објективна вредност на 31.12.2012 (претходна година)
во илјади денари					
Средства за тргување прекласифицирани во 2013 (тековна година) во:					
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во 2012 (претходна година) во:					
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства за тргување

		Прекласифицирани во текот на 2013 (тековна година)	Прекласифицирани во текот на 2012 (претходна година)				
во илјади денари		Биланс на успех 2013 (тековна година)	Останати добивки / (загуби) 2013	Биланс на успех 2013	Останати добивки/ (загуби) 2013	Биланс на успех 2012	Останати добивки/ (загуби) 2012
Период пред прекласификација		-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување		-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки		-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување		-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти		-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување		-	-	-	-	-	-
Период по прекласификација							
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба							
- приходи од камата							
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа							
- промени во објективната вредност, на нето-основа							
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки							
- приходи од камата							
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа							
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти							
- приходи од камата							
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа							
		-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***19 Средства за тргување (продолжение)****Б.3 Добивки или загуби коишто би биле признаени во Билансот на успех доколку средствата не биле прекласифицирани**

	Прекласифицирани во текот на 2013 (тековна година)	Прекласифицирани во текот на 2012 (претходна година)	
	Биланс на успех 2013	Биланс на успех 2013	Биланс на успех 2012
<i>во илјади денари</i>			
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба			
- нето-приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки			
- нето-приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти			
- нето-приходи од тргување	-	-	-
	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***20 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2013	претходна година 2012
Должнички хартии од вредност	
Благајнички записи	-
Државни записи	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
Сопственички инструменти	
Сопственички инструменти издадени од банки	-
Останати сопственички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
Кредити на и побарувања од банки	-
Кредити на и побарувања од други комитени	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-

На 31 декември 2013 (2012: нема) година Банката нема финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

21 Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик

	Во илјад денари			
	тековна година 2013		претходна година 2012	
	Дериватни средства	Дериватни обврски	Дериватни средства	Дериватни обврски
A. Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик				
A.1 според видот на променливата	-	-	-	-
Деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
A.1 според видот на заштитата од ризик	-	-	-	-
Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
B. Вградени деривати	-	-	-	-
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

На 31 декември 2013 (2012: нема) година Банката нема деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***22 Кредити и побарувања****22.1 Кредити на и побарувања од банки**

<i>во илјади денари</i>			
тековна година 2013		претходна година 2012	
краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Кредити на банки			
домашни банки	-	-	-
странски банки	-	-	-
Орочени депозити - достасување над три месеци			
домашни банки	-	-	-
странски банки	-	-	-
Репо			
домашни банки	-	-	-
странски банки	-	-	-
Останати побарувања			
домашни банки	-	-	-
странски банки	-	-	18.947
Побарувања врз основа на камати	-	-	-
Тековна достасност	-	18.947	(18.947)
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста	-	18.947	-
(Исправка на вредноста)	-	(189)	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста	-	18.758	-

Движење на исправката на вредноста**Состојба на 1 јануари**

Состојба на 30 септември од Зираат Банка

Дополнителна исправка на вредноста

(Ослободување на исправката на вредноста)

(Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)

Ефект од курсни разлики

(Отпишани побарувања)

Состојба на 31 декември

<i>Во илјади денари</i>	
2013	2012
189	193
-	-
-	-
(184)	-
-	-
(5)	(4)
-	-
-	189

Останатите депозити вклучуваат депозит во Deutsche Bank AG во износ од 7.682 МКД (2012: МКД 8.030) како обезбедување за трансакции со MASTER кредитни картички и депозит во Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, кој е ослободен и е во износ од нула денари (2012: МКД 10.917 илјади) како обезбедување за трансакции со VISA кредитни картички. Овие средства не се на располагање за користење во секојдневното работење на Банката.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***22 Кредити и побарувања (продолжение)****22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти****А Структура на кредитите на и поб. од други комитенти според видот на должникот**

	во илјади денари			
	тековна година 2013		претходна година 2012	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	2.046.737	5.387.885	925.220	3.508.399
побарувања врз основа на камати	19.447	-	13.072	-
Држава				
побарувања по главница	-	65.083	-	90.355
побарувања врз основа на камати	1.483	-	2.019	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	526	-	205	-
побарувања врз основа на камати	1	-	1	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
побарувања по главница				
Станбени кредити	3.090	413.256	6.289	342.221
потрошувачки кредити	154.712	4.423.508	137.836	3.361.207
автомобилски кредити	21.017	23.950	28.477	45.452
Хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	576.536	5.518	332.361	888
други кредити	325.325	236.865	196.893	172.465
побарувања врз основа на камати	23.029	-	18.049	-
Нерезиденти, освен банки				
побарувања по главница	153.809	186.975	-	266.188
побарувања врз основа на камати	2.695	-	1.217	-
Тековна достасност	2.943.756	(2.943.756)	1.747.890	(1.747.890)
Вкупно кредити пред исправката на в-ста	3.328.407	10.743.040	3.409.529	6.039.285
(Исправка на вредноста)	(348.486)	(128.585)	(310.882)	(86.757)
Вкупно кредити намалени за исправ. на в-ста	2.979.921	10.614.455	3.098.647	5.952.528

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***22 Кредити и побарувања (продолжение)****22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти****А Структура на кредитите на и поб. од други комитенти според видот на должникот (продолжение)**

	2013	2012
Движење на исправката - поединечна основа		
Состојба на 1 јануари	397.639	293.266
Состојба на 30 септември од Зираат Банка	-	43.568
Дополнителна исправка на вредноста	147.627	132.943
(Ослободување на исправката на вредноста)	(68.108)	(71.487)
Ефект од курсни разлики	(87)	(651)
(Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	477.071	397.639
Движење на исправката – групна основа		
Состојба на 1 јануари	-	-
Дополнителна исправка на вредноста	-	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	-
(Превзем. средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	-	-
Вкупно исправка на вредноста на кредитите на и побарувањата од други комитенти	477.071	397.639

В Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето

	во илјади денари	
	2013	2012
<i>(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)</i>		
Првокласни инструменти за обезбедување		
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки)	123.644	167.878
државни хартии од вредност	-	-
државни безусловни гаранции	-	-
банкарски гаранции	-	-
Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигур.)	774.334	488.368
Гаранции од физички лица	1.230.107	766.786
Залог на недвижен имот		
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	2.014.189	1.547.672
имот за вршење дејност	3.181.535	1.951.071
Залог на подвижен имот	688.992	492.864
Останати видови обезбедување	571.353	998.218
Необезбедени	5.010.222	2.638.318
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	13.594.376	9.051.175

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***23 Вложувања во хартии од вредност****23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба****А Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2013	претходна година 2012
<i>Должнички хартии од вредност</i>	
Благајнички записи	-
Државни записи	801.654
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	312.249
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
1.113.903	825.950
Котирани	-
Некотирани	1.113.903
<i>Сопственички инструменти</i>	
Сопственички инструменти издадени од банки	-
Останати сопственички инструменти	34.312
34.312	34.506
Котирани	-
Некотирани	34.312
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба пред исправката на вредноста	1.148.215
(Исправка на вредноста)	(300)
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба намалени за исправката на вредноста	1.147.915
	859.981

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2013	претходна година 2012
Движење на исправката на вредноста	
Состојба на 1 јануари	475
Состојба на 30 септември од Зираат Банка	-
Исправка на вредноста за годината	
Дополнителна исправка на вредноста	268
(Ослободување на исправката на вредноста)	(441)
(Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-
Ефект од курсни разлики	(2)
(Отпишани побарувања)	-
Состојба на 31 декември	300
	475

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

23 Вложувања во хартии од вредност (продолжение)**23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба (продолжение)**

Б. Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба
Б.1 Состојба на прекласифицираните средства расположливи за продажба

*во илјади денари***Средства расположливи за продажба прекласифицирани во 2013 во:**

- кредити на и побарувања од банки
- кредити на и побарувања од други комитенти

Средства расположливи за продажба прекласифицирани во 2012 во:

- кредити на и побарувања од банки
- кредити на и побарувања од други комитенти

	тековна година 2013		претходна година 2012	
	прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	сметководствена вредност на 31.12.2013	сметководствена вредност на 31.12.2012	објективна вредност на 31.12.2012
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во 2013 во:				
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-

Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства расположливи за продажба

*во илјади денари***Период пред прекласификација**

Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки

- приходи од камата
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа
- промени во објективната вредност, на нето-основа

Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти

- приходи од камата
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа
- промени во објективната вредност, на нето-основа

Период по прекласификација

Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки

- приходи од камата
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа
- износ раскижен од Ревалоризациски резерви

Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти

- приходи од камата
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа
- износ раскижен од Ревалоризациски резерви

Биланс на успех 2013	Останати добивки/(загуби) 2013	Биланс на успех 2012	Останати добивки/(загуби) 2012
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***23 Вложувања во хартии од вредност (продолжение)****23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба (продолжение)****Б. Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба (продолжение)
Добивки или загуби коишто би биле признаени****Б.3 доколу средствата не биле прекласифицирани**

во илјади денари	Биланс на успех 2013	Останати добивки/(загуби) 2013	Биланс на успех 2012	Останати добивки/(загуби) 2012
	Тековна година	Тековна година	Претходна година	Претходна година
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
	-	-	-	-

Вкупните вложувањата на Банката во Должнички хартии од вредност изнесува 1.113.903 илјади мкд од кои 801.654 се влог во Државни записи а износот од 312.249 илјади МКД е влог во Обврзници издадени од државата (2012: 825.950 илјади МКД од кои: 695.117 илјади МКД е влог во Државни записи, а влогот во Еврообврзница изнесува 130.833 илјади МКД)

Вложувањата во сопственички инструменти расположливи за продажба во износ од 34.312 илјади МКД вклучуваат вложувања во хартии од вредност со кои Банката се стекнала по основ на оснивачко вложување во капиталот на финансиски и нефинансиски друштва.

Со оглед на тоа што за некотираните вложувања не постои активен пазар, како и немањето на скорешни трансакции кои би можеле да се применат во одредувањето на објективната вредност, истите се прикажуваат по набавна вредност, намалена за исправката на вредноста поради оштетување.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***23 Вложувања во хартии од вредност (продолжение)****23.2 Вложување во финансиските средства кои се чуваат до достасување**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2013	претходна година 2012
<i>Должнички хартии од вредност</i>	
Благајнички записи	-
Државни записи	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста	-
(Исправка на вредноста)	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста	-

<i>во илјади денари</i>	
2013	2012
Движење на исправката на вредноста	
Состојба на 1 јануари	
Исправка на вредноста за годината	-
Дополнителна исправка на вредноста	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-
(Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-
Ефект од курсни разлики	-
(Отпишани побарувања)	-
Состојба на 31 декември	-

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***24 Вложувања во подружници и придружени друштва****А Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва**

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		тековна година 2013	во % претходна година 2012	тековна година 2013	претходна година 2012
		-	-	-	-

Б Финансиски информации за придружените друштва – 100 проценти

Назив на придружените друштва тековна година 2013	Вкупна актива	Вкупни обврски	Во МКД илјади		Добивка/(загуба) за финансиската година
			Вкупно капитал и резерви	Приходи	
	-	-	-	-	-
претходна година 2012	-	-	-	-	-

На 31 декември 2013 година Банката нема вложувања во подружници и придружени друштва.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***25 Останати побарувања**

	во илјади денари	
	2013	2012
Побарувања од купувачите	1.869	1.420
Однапред платени трошоци	11.950	10.979
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надомести	4.710	3.903
Побарувања од вработените	126	1.077
Аванси за нематеријални средства	10.570	9.023
Аванси за недвижности и опрема	-	-
(поб. кои се повеќе од 10% од вк. останати)		
Нумизматика	-	-
Мастер	30.507	25.248
Виса	43.917	18.722
Вестерн Унион	1.328	1.494
Залихи	13.040	5.119
Побарување по судски такси	16.776	13.167
Останато	3.971	9.844
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	138.764	99.996
(Исправка на вредноста)	(18.094)	(14.930)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	120.670	85.066

Движење на исправката на вредноста

Состојба на 1 јануари	14.930	9.210
Состојба на 30 септември од Зираат Банка	-	372
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста	3.989	5.824
(ослободување на исправката на вредноста)	(816)	(304)
(Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	(9)	(172)
(Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	18.094	14.930

26 Заложени средства

		во илјади денари	
		2013	2012
Должнички хартии од вредност			
Сопственички инструменти	-	-	-
Вкупно заложени средства	-	-	-

На 31 декември 2013 година Банката нема заложени средства

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

27. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

во илјади денари

Почетна сметководствена вредност

Состојба на 1 јануари 2012 (претходна година)

преземени во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2012 (претходна год.)

Состојба на 1 јануари 2013 (тековна година)

преземени во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2013 (тековна год)**Оштетување**

Состојба на 1 јануари 2012 (претходна година)

загуба поради оштетување во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2012 (претходна год.)

Состојба на 1 јануари 2013 (тековна година)

загуба поради оштетување во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2013 (тековна)**Сегашна сметководствена вредност**

на 1 јануари 2012 (претходна година)

на 31 декември 2012 (претходна година)

на 31 декември 2013 (тековна година)

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредно сти	Вкупно
Почетна сметководствена вредност						
Состојба на 1 јануари 2012 (претходна година)	36.046	77.181	2.138	23.827	4.116	143.308
преземени во текот на годината	18.622	-	-	1.356	1.891	21.869
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	(14)	(14)
Состојба на 31 декември 2012 (претходна год.)	54.668	77.181	2.138	25.183	5.993	165.163
Состојба на 1 јануари 2013 (тековна година)	54.668	77.181	2.138	25.183	5.993	165.163
преземени во текот на годината	4.933	-	-	-	-	4.933
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	(4.304)	(4.304)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013 (тековна год)	59.601	77.181	2.138	25.183	1.689	165.792
Оштетување						
Состојба на 1 јануари 2012 (претходна година)	1.640	3.680	-	7.861	245	13.426
загуба поради оштетување во текот на годината	633	630	167	-	402	1.832
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2012 (претходна год.)	2.273	4.310	167	7.861	647	15.258
Состојба на 1 јануари 2013 (тековна година)	2.273	4.310	167	7.861	647	15.258
загуба поради оштетување во текот на годината	2.622	13.824	62	2.394	585	19.487
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	(981)	(981)
Состојба на 31 декември 2013 (тековна)	4.895	18.134	229	10.255	251	33.765
Сегашна сметководствена вредност						
на 1 јануари 2012 (претходна година)	34.406	73.501	2.138	15.966	3.871	129.882
на 31 декември 2012 (претходна година)	52.395	72.871	1.971	17.322	5.346	149.905
на 31 декември 2013 (тековна година)	54.706	59.047	1.908	14.928	1.438	132.027

Во 2013 година Банката има преземено 1 недвижен имот. (2012 година Банката превземала 9 средства, односно 4 недвижни и 5 подвижни имоти.

Вкупната објективна вредност на превземениот имот изнесува МКД 4.993 илјади (2012: МКД 175.530 илјади).

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

28 Нематеријални средства**А Усогласување на сегашната сметководствена вредност**

Во илјади денари

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари 2012

Состојба на 30 септември 2012 од Зираат Банка

зголемувања преку нови набавки

зголемувања преку интерен развој

зголемувања преку деловни комбинации

(отуѓување и расходување)

(отуѓувања преку деловни комбинации)

(пренос во нетековни средства кои се

чуваат за продажба)

пренос од нетековни средства кои се

чуваат за продажба)

Состојба на 31 декември 2012

Состојба на 1 јануари 2013

зголемувања преку нови набавки

зголемувања преку интерен развој

зголемувања преку деловни комбинации

(отуѓување и расходување)

(отуѓувања преку деловни комбинации)

(пренос во нетековни средства кои се

чуваат за продажба)

пренос од нетековни средства кои се

чуваат за продажба)

Состојба на 31 декември 2013**Амортизација и оштетување**

Состојба на 1 јануари 2012

Состојба на 30 септември 2012 од Зираат Банка

амортизација за годината

загуба поради оштетување во текот на

годината

ослободување на загубата поради

оштетување во текот на годината

отуѓување и расходување

Состојба на 31 декември 2012

Состојба на 1 јануари 2013

амортизација за годината

загуба поради оштетување во текот на

годината

ослободување на загубата поради

оштетување во текот на годината

отуѓување и расходување

Состојба на 31 декември 2013**Сегашна сметководствена вредност**

на 1 јануари 2012

на 31 декември 2012

на 31 декември 2013

Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријални средства земени под закуп	Неконтр олирано учество	Вкупно
-	78.846	-	43.640	-	-	122.486
-	8.422	-	6.202	-	-	14.624
-	4.566	-	1.352	5.381	-	11.299
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(2.494)	-	(2.388)	-	-	(4.882)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	89.340	-	48.806	5.381	-	143.527
-	89.340	-	48.806	5.381	-	143.527
-	13.726	-	679	2.916	-	17.321
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	103.066	-	49.485	8.297	-	160.848
-	46.787	-	37.810	-	-	84.597
-	4.928	-	2.370	-	-	7.298
-	16.911	-	4.843	598	-	22.352
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(2.494)	-	(2.388)	-	-	(4.882)
-	66.132	-	42.635	598	-	109.365
-	66.132	-	42.635	598	-	109.365
-	18.972	-	2.798	1.153	-	22.923
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	85.104	-	45.433	1.751	-	132.288
-	32.059	-	5.830	-	-	37.889
-	23.208	-	6.171	4.783	-	34.162
-	17.962	-	4.052	6.546	-	28.560

Б Сметководствена вредност на нематеријалните средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

Во МКД илјади

Сегашна сметководствена вредност на:

на 31 декември 2012

на 31 декември 2013

Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријални средства земени под закуп	Вкупно
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2013 година Банката нема заложено нематеријални средства како обезбедување за обврските на Банката (31 декември 2012 година: нема).

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

29 Недвижности и опрема**A Усогласување на сегашната сметководствена вредност**

во МКД илјади

	Земји ште	Градежни објекти	Транспорт ни средства	Мебел и канцелари ска опрема	Други ставки на недвижно стите и опремата	Останата опрема	Недвижност и и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
Набавна вредност									
Состојба на 1 јануари 2012 (претходна година)	-	471.188	15.801	35.891	16.846	203.056	19.095	5.765	767.642
Состојба на 30 септември 2012 од Зираат Банка	-	82.368	3.024	20.177	-	35.210	-	9.137	149.916
зголемувања	-	20.703	3.430	8.535	3.167	72.547	-	22.395	130.777
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(4.600)	(273)	(4.703)	-	-	(9.576)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	(8.879)	-	(8.879)
Состојба на 31 декември 2012 (претходна година)	-	574.259	22.255	60.003	19.740	306.110	10.216	37.297	1.029.880
Состојба на 1 јануари 2013 (тековна година)	-	574.259	22.255	60.003	19.740	306.110	10.216	37.297	1.029.880
зголемувања	-	9.948	17.209	2.966	1.788	50.094	135	20.799	102.939
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(4.040)	-	-	-	-	-	(4.040)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013 (тековна година)	-	584.207	35.424	62.969	21.528	356.204	10.351	58.096	1.128.779
Амортизација и оштетување									
Состојба на 1 јануари 2012 (претходна година)	-	54.091	13.422	25.057	5.692	163.329	-	1.180	262.771
Состојба на 30 септември 2012 од Зираат Банка	-	17.876	3.025	18.670	-	29.620	-	6.236	75.427
амортизација за годината	-	12.301	1.484	5.483	1.653	28.749	-	3.315	52.985
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(4.297)	(217)	(4.623)	-	-	(9.137)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2012 (претходна година)	-	84.268	17.931	44.913	7.128	217.075	-	10.731	382.046
Состојба на 1 јануари 2013 (тековна година)	-	84.268	17.931	44.913	7.128	217.075	-	10.731	382.046
амортизација за годината	-	14.444	4.865	6.037	1.937	33.684	-	6.664	67.631
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(3.780)	-	-	-	-	-	(3.780)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013 (тековна година)	-	98.712	19.016	50.950	9.065	250.759	-	17.395	445.897
Сегашна сметководствена вредност									
на 1 јануари 2012 (претходна година)	-	417.097	2.379	10.834	11.154	39.727	19.095	4.585	504.871
на 31 декември 2012 (претходна година)	-	489.991	4.324	15.090	12.612	89.035	10.216	26.566	647.834
на 31 декември 2013 (тековна година)	-	485.495	16.408	12.019	12.463	105.445	10.351	40.701	682.882

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***29 Недвижности и опрема (продолжение)****Б. Сметководствена вредност на недвижностите и опремата кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката***Во МКД илјади*Сегашна сметководствена
вредност на:

на 31 декември 2012

на 31 декември 2013

Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средств	Мебел и канцела- риска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижности и опрема	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижности и опрема	Вкупно
-	1.133	-	-	-	-	-	-	1.133
-	1.095	-	-	-	-	-	-	1.095

Банката не располага со имотен лист за една зграда чија нето сегашна вредност на 31 декември 2013 година изнесува МКД 1.095 илјади (2012: МКД 1.133 илјади). Процедурата за обезбедување на потребните документи е во тек.

На 31 декември 2013 година Банката нема заложено недвижности и опрема како обезбедување за обврските на Банката (31 декември 2012 година: нема).

Оперативен наем

Банката зема под оперативен наем деловни објекти. Договорите за наемот се раскинливи и се однесуваат за период до 5 години и над 5 години.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***30 Тековни и одложени даночни средства и обврски****30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски**

<i>во илјади денари</i>	
2013	2012
Побарувања за данок на добивка (тековен)	1.089
Обврски за данок на добивка (тековен)	-
373	-

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски**А Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски**

<i>Во илјади денари</i>	тековна година 2013			претходна година 2012		
	Одложени даночни средства	Одложени даночни обврски	На нето-основа	Одложени даночни средства	Одложени даночни обврски	На нето-основа
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2013 година Банката нема признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски (31 декември 2012 година: нема).

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжение)**Б Непризнаени одложени даночни средства**

<i>во илјади денари</i>	
2013	2012
Даночни загуби	-
Даночни кредити	-
Вкупно непризнаени одложени даночни средства	-

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

30 Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжение)

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжение)

В Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

	Признаени во текот на годината:			
	Состојба на 1 јануари	Биланс на успех	Капиталот	
<i>Во илјади денари</i>				
претходна година 2012	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-
тековна година 2013				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-

На 31 декември 2013 година Банката нема усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски (31 декември 2012 година: нема).

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***31 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување****А Нетековни средства кои се чуваат за продажба**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2013	претходна година 2012
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-

Б Група за отуѓување

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2013	претходна година 2012
<i>Група на средства за отуѓување</i>		
Финансиски средства	-	-
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вложувања во придружените друштва	-	-
Побарувања за данок на добивка	-	-
Останати средства	-	-
<i>Вкупно група на средства за отуѓување</i>	-	-
<i>Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</i>		
Финансиски обврски	-	-
Посебна резерва	-	-
Обврски за данок на добивка	-	-
Останати обврски	-	-
<i>Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</i>	-	-

В Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2013	претходна година 2012
Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

На 31 декември 2013 година Банката нема нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување (31 декември 2012 година: нема).

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***32 Обврски за тргување**

во илјади денари		
	тековна година 2013	претходна година 2012
Депозити на банки		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
Депозити на други комитенти		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
Издадени должнички хартии од вредност		
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Деривати за тргување		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-
Вкупно обврски за тргување	-	-

На 31 декември 2013 година Банката нема обврски за тргување (31 декември 2012 година: нема).

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***33 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање**

во илјади денари				
тековна година 2013		претходна година 2012		
Сегашна сметко- водствена вредност	Договорна вредност, платлива на достасување	Сегашна сметко- водствена вредност	Договорна вредност, платлива на достасување	
<i>Депозити на банки</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>				
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>	-	-	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	-	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-

На 31 декември 2013 година Банката нема финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање (31 декември 2012 година: нема).

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***34 Депозити****34.1 Депозити на банки**

во илјади денари			
тековна година 2013		претходна година 2012	
Краткор.	Долг.	Краткор.	Долг.
Тековни сметки			
домашни банки	4.944	-	6.273
странски банки	5.927	-	9.338
Депозити по видување			
домашни банки	-	-	-
странски банки	-	-	-
Орочени депозити			
домашни банки	78.834	-	-
странски банки	1.599.294	-	1.982.760
Ограничени депозити			
домашни банки	610	-	610
странски банки	-	-	-
Останати депозити			
домашни банки	-	-	-
странски банки	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити			
домашни банки	73	-	11
странски банки	9	-	11
Тековна достасаност	-	-	-
Вкупно депозити на банки	1.689.691	-	1.999.003

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***34 Депозити (продолжение)****34.2 Депозити на други комитенти**

во илјади денари			
тековна година 2013		претходна година 2012	
Кратко- рочни	Долго- рочни	Кратко- рочни	Долго- рочни
Нефинансиски друштва			
Тековни сметки	1.769.452	-	1.349.161
Депозити по видување	-	-	-
Орочени депозити	1.350.717	420.213	1.607.060
Ограничени депозити	329.362	106.045	297.213
Останати депозити	-	-	-
Обврски врз основа на камати	6.694	-	4.889
3.456.225	526.258	3.258.322	85.821
Држава			
Тековни сметки	12.680	-	13.677
Депозити по видување	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-
Останати депозити	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-
12.680	-	13.677	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата			
Тековни сметки	196.022	-	195.990
Депозити по видување	-	-	-
Орочени депозити	187.771	145.000	236.086
Ограничени депозити	7.810	-	1.925
Останати депозити	-	-	-
Обврски врз основа на камати	309	-	223
391.912	145.000	434.224	14.339
Финансиски друштва, освен банки			
Тековни сметки	17.531	-	12.798
Депозити по видување	-	-	-
Орочени депозити	252.761	1.099.093	526.300
Ограничени депозити	-	-	-
Останати депозити	-	-	-
Обврски врз основа на камати	2.670	-	5.263
272.962	1.099.093	544.361	590.698

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

34 Депозити (продолжение)**34.2 Депозити на други комитенти (продолжение)**

во илјади денари				
тековна година 2013		претходна година 2012		
Кратко-Рочни	Долго-рочни	Кратко-рочни	Долго-рочни	
Домаќинства				
Тековни сметки	935.533	-	716.267	-
Депозити по видување	192.368	-	182.416	-
Орочени депозити	1.943.557	3.015.831	2.049.848	2.452.012
Ограничени депозити	51.811	129.431	50.057	150.918
Останати депозити	16.633	-	16.642	-
Обврски врз основа на камати	100.956	-	86.479	-
	3.240.858	3.145.262	3.101.709	2.602.930
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	131.311	-	124.517	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	14.544	61.633	24.500	49.535
Ограничени депозити	9.163	4.736	7.147	4.736
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	3.808	-	2.072	-
	158.826	66.369	158.236	54.271
Тековна достасаност	2.738.437	(2.738.437)	1.608.278	(1.608.278)
Вкупно депозити на други комитенти	10.271.900	2.243.545	9.118.807	1.739.781

35 Издадени должнички хартии од вредност

во илјади денари	
тековна година 2013	претходна година 2012
Инструменти на пазарот на пари	-
Сертификати за депозит	-
Издадени обврзници	-
Останато	-
Обв. врз основа на камати за издадени хартии од в/ст	-
Вкупно издадени должнички хартии од вредност	-

На 31 декември 2013 година Банката нема издадени должнички хартии од вредност (31 декември 2012 година: нема).

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***36 Обврски по кредити****А Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на давателот**

	во илјади денари			
	тековна година 2013		претходна година 2012	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
резиденти				
Обврски по кредити	-	839.105	-	272.664
Репо-трансакции	-	-	300.000	-
Обврски врз основа на камати	1.137	-	796	-
нерезиденти				
Обврски по кредити	-	904.290	-	279.490
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	2.650	-	817	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	115.563	-	174.755
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	455	-	749	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	410.521	-	523.070
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	1.725	-	2.716	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	736.334	(736.334)	70.216	(70.216)
Вкупно обврски по кредити	742.301	1.533.145	375.294	1.179.763

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***36 Обврски по кредити (продолжение)****Б Обврски по кредити според кредитодавателот**

<i>во илјади денари</i>				
	тековна година 2013		претходна година 2012	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
<i>домашни извори:</i>				
МБПР	1.137	839.106	703	272.664
НБРМ	-	-	300.093	-
<i>странски извори:</i>				
ЕБРД	1.471	289.177	817	279.490
ЕФСЕ	1.375	153.778	2.355	215.250
ФИООМ	-	23.977	-	23.576
ГГФ	350	254.393	361	305.472
МРФП	455	91.585	749	151.179
СОРОС	-	2.350	-	2.348
ДХБ-Банка	1.179	615.113	-	-
Тековна достасност	736.334	(736.334)	70.216	(70.216)
Вкупно обврски по кредити	742.301	1.533.145	375.294	1.179.763

За репо договорот со НБРМ кој Банката го има на 31 декември 2012 како обезбедување е даден колатерал благајнички запис (види белешка 18).

Договор за залог е склучен помеѓу Халк Банка како залогодавач и Македонска Банка за поддршка на развој и унапредување како доверител. Обврска на Банката е побарувањата со кои Банката се стекнува врз основа на договорите кои ги склучува со своите клиенти да ги заложат во корист на МБПР.

Во случај на доцнење на отплатата од страна на Халк Банка кон МБПР, МБПР би имала извршна исправа во форма на нотарски акт со која би го наплатила долгот на Халк Банка од побарувањата кои Банка ги има кон своите клиенти.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

36 Обврски по кредити (продолжение)**Услови за отплата на обврските**

Условите за отплата на обврските за кредити кои суштествуваат на крајот на годината беа како што следи:

на 31 декември 2012

				2013		2012	
Необезбеден кредит	Залуга	Номинална	Година на достасување	Номинална вредност	Сметководствена вредност	Номинална вредност	Сметководствена вредност
		каматна стапка					
Необезбеден кредит	ЕУР	1%-3%	2014 – 2021	840.243	840.243	273.366	273.366
Необезбеден кредит	ЕУР	0%-2,5%	Согласно договорите склучени со крајните корисници	2.350	2.350	2.349	2.349
Необезбеден кредит	ЕУР	3,393% - 3,493%	2016	155.154	155.154	217.605	217.605
Необезбеден кредит	ЕУР	5,70%-5,85%	2014 - 2016	92.040	92.040	151.928	151.928
Необезбеден кредит	ЕУР	3%	2014	616.292	616.292	-	-
Необезбеден кредит	ЕУР	2,993% - 3,093%	2018	254.742	254.742	305.833	305.833
Обезбеден кредит	ЕУР	2,293%-2,393%	2015 - 2017	290.648	290.648	280.307	280.307
Необезбеден кредит	МКД	0% - 2%	Согласно договорите склучени со крајните корисници	23.977	23.977	23.576	23.576
Обезбеден	МКД	3,73%	04.01.2013	-	-	300.093	300.093
Вкупно				2.275.446	2.275.446	1.555.057	1.555.057

37 Субординирани обврски*Обврски по субординирани депозити*

Обврски врз основа на камати

Обврски по субординирани кредити

Обврски врз основа на камати

Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност

Обврски врз основа на камати

Откупливи приоритетни акции

Вкупно субординирани обврски

Во илјади денари	
2013	2012
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

На 31 декември 2013 година Банката нема обврски по субординирани кредити (31 декември 2012 година: нема).

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***38 Посебна резерва и резервирања**

Во текот на 2012 година Банката ослободи резерва по основ на судски спорови и тоа како позначаен износ од МКД 1.031 илјади за судски спор со Ѓорѓија Атанасовски, којшто беше резервиран во 2009 година. Во 2013 година, нема ослободување по овој основ.

<i>во илјади денари</i>	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложености	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за реструктурирањето	Резервирања за неповолните договори	Останати резервирања	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2012 (претходна година)	3.394	1.210	-	-	-	-	4.604
Состојба на 30 септември	294	-	-	-	-	-	294
дополнителни резервирања во текот на годината	7.842	-	4.151	-	-	-	11.993
(искористени резервирања во текот на годината)	-	(1.031)	(130)	-	-	-	(1.161)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(4.376)	-	-	-	-	-	(4.376)
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2012 (претходна година)	7.154	179	4.021	-	-	-	11.354
Состојба на 1 јануари 2013 (тековна година)	7.154	179	4.021	-	-	-	11.354
дополнителни резервирања во текот на годината	13.420	-	4.712	-	-	-	18.132
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(65)	-	-	-	(65)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(11.388)	-	(71)	-	-	-	(11.459)
Ефект од курсни разлики	(1)	-	-	-	-	-	(1)
Состојба на 31 декември 2013 (тековна година)	9.185	179	8.597	-	-	-	17.961

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***39 Останати обврски**

	во илјади денари	
	2013	2012
Обврски кон добавувачите	9.655	13.904
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизии и надомести	21	20
Пресметани трошоци	4.078	5.630
Разграничени приходи од претходна година	23.304	17.764
Краткорочни обврски кон вработените	20.911	75
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Обврски по нереализирани трансфери за плаќање	-	-
Останато	-	-
Останато (наведете ги поединечно обврските кои претставуваат повеќе од 10% од вк. останати обврски)		
Мастер	48.027	33.935
Виса	522	2.006
Депозити за изведувачки работи	5.790	5.790
Останати даноци и придонеси	829	11
Нераспределен девизен/денарски прилив	24.708	9.445
Оснивачки влог за фирми	438	863
Останато	12.442	8.418
Вкупно останати обврски	150.725	97.861

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***40 Запишан капитал****A Запишан капитал**

	во илјади денари		број на издадени акции				во МКД илјади	
	Номинална вредност по акција		обични акции		неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	обични акции	неоткупливи приоритетни акции	тековна година 2013	претходна година 2012	тековна година 2013	претходна година 2012	тековна година 2013	претходна година 2012
Состојба на 1 јануари - целосно платени	10.000	-	289.369	188.415	-	-	2.893.690	1.884.150
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Спојување со Зираат Банка АД	10.000	-	-	100.954	-	-	-	1.009.544
Состојба на 31 декември - целосно платени	10.000	-	289.369	289.369	-	-	2.893.690	2.893.694

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Банката за еквивалент од 1 обична акција (2012: 1 обична акција). Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

40 Запишан капитал (продолжение)**Б Дивиденди****Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на банката**

Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината

во илјади денари	
тековна година 2013	претходна година 2012
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

во илјади денари	
тековна година 2013	претходна година 2012
-	-
-	-

Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

Објавени дивиденди по 31 декември

во илјади денари	
тековна година 2013	претходна година 2012
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

во илјади денари	
тековна година 2013	претходна година 2012
-	-
-	-

По денот на изготвување на билансот на состојба нема предложени дивиденди од Надзорниот одбор на Банката.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***40 Запишан капитал (продолжение)****В Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас**

	во илјади денари		во %	
	тековна година 2013	претходна година 2012	тековна година 2013	претходна година 2012
Име на акционерот	Запишан капитал (Номинална вредност)	Запишан капитал (Номинална вредност)	право на глас	право на глас
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	2.858.360	2.858.364	98,78%	98,78%
Ankara	31.200	31.200	1,08%	1,08%
Агенција за одземен имот				
Вкупно	2.889.560	2.889.564	99,86%	99,86%

Законска резерва

Според локалната законска регулатива Банката треба да пресметува и издвојува 15% од нето добивката за годината за законска резерва додека нивото на резервите не достигне износ кој е еднаков на една петтина од акционерскиот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите. Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби од годишните завршни сметки, со одлука на Собранието, вишокот може да се употреби за дополнување на дивидендата, доколку таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ пропишан со Законот за Трговски Друштва или со Статутот на Банката.

Согласно измените на Законот за трговски друштва, кои стапуваат на сила од 1 јануари 2013 година, износот кој е потребно да се издвојува во законска резерва се намалува од 15% на 5%, се додека нивото на резервите не го достигне нивото од една десетина од акционерскиот капитал.

Резерва за сопствени акции

Резервата за сопствени акции на Банката ја сочинува набавната вредност на акциите во сопственост на Банката.

Резерва за објективна вредност

Резервата за објективна вредност на Банката ја сочинува кумулативната нето промена во објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба, освен загубите поради оштетување, додека вложувањето е депризирано.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***41 Заработка по акција****А Основна заработка/(загуба) по акција***Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции*

Нето-добивка за годината

Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции

Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (неведете поделно)

Нето - добивка за имателите на обични акции - основна

во илјади денари	
2013	2012
145.991	31.726
-	-
-	-
145.991	31.726

Пондериран просечен број на обични акции

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината:

Ефект од издадени сопствени акции во август

Ефект од издадени сопствени акции како резултат на спојувањето со Зираат Банка во октомври

Пондериран просечен број на обични акции на 31.12**Основна заработка по акција (во денари)**

број на акции	
2013	2012
289.369	188.415
-	-
-	25.446
289.369	213.861
505	148

Б Разводната заработка/(загуба) по акција*Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)*

Нето-добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции

Корекции на нето-добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции

Нето - добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

во илјади денари	
2013	2012
145.991	31.726
-	-
145.991	31.726

Пондериран просечен број на обични акции (разводнет)

Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември (основни)

Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции (наведете ги сите настани поделно)

Пондериран просечен број на обични акции (разводнети) на 31.12**Разводната заработка по акција (во денари)**

број на акции	
2013	2012
289.369	213.861
-	-
289.369	213.861
505	148

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***42 Потенцијални обврски и потенцијални средства****42.1 Потенцијални обврски**

	во илјади денари	
	2013	2012
Платежни непокриени гаранции		
во денари	550.226	369.808
во странска валута	159.266	71.311
во денари со валутна клаузула	150.900	118.903
Чинидбени непокриени гаранции		
во денари	95.607	74.116
во странска валута	62.703	308
во денари со валутна клаузула	-	-
Непокриени акредитиви		
во денари	-	-
во странска валута	793.205	48.311
во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	155.671	102.566
Неискористени лимити на кредитни картички	302.479	231.622
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	4.112.654	3.614.870
Останати непокриени потенцијални обврски (покриени и непокриени)	7.827	11.963
Издадени покриени гаранции	83.196	32.408
Покриени акредитиви	-	-
Останати покриени потенцијални обврски	-	-
Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва	6.473.734	4.676.186
(Посебна резерва)	(9.184)	(7.154)
Вкупно обврски намалени за посебната резерва	6.464.550	4.669.032

Банката обезбедува банкарски гаранции и акредитиви за гарантирање на работењето на клиентите пред трети страни. Овие договори имаат фиксни лимити и вообичаено се одобруваат за период до една година. Достасувањата не се концентрирани во ниту еден период.

Овие потенцијални обврски имаат вонбилансен кредитен ризик затоа што во билансот на состојба се признаваат само провизиите и исправките за потенцијални загуби се до моментот кога преземените и потенцијални обврски ќе бидат исполнети или ќе достасаат. Голем дел од преземените и потенцијални обврски ќе достасаат без да бидат авансирани во целост или делумно. Поради тоа, износите не претставуваат идни парични текови.

Износот на отповикливи потенцијални обврски изнесува 3.652.520 илјади МКД, а износот на неотповикливи 2.821.214 илјади МКД (2012: 3.364.922 илјади МКД, а износот на неотповикливи 1.311.264 илјади МКД).

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

42 Потенцијални обврски и потенцијални средства (продолжение)**42.2 Потенцијални средства****Вкупно потенцијални средства**

во илјади денари	
тековна година 2013	претходна година 2012
-	-
-	-

На 31 декември 2013 година Банката нема потенцијални средства (31 декември 2012: нема).

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***43 Работи во име и за сметка на трети лица**

<i>во илјади денари</i>					
тековна година 2013			претходна година 2012		
Средства	Обврски	Нето позиција	Средства	Обврски	Нето позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица					
Депозити во денари	4.000	-	4.000	4.000	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	698.363	-	698.363	441.687	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица					
Депозити во денари	-	(4.000)	(4.000)	-	(4.000)
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	(698.363)	(698.363)	-	(441.687)
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-
Вкупно	702.363	(702.363)	-	445.687	(445.687)

Банката настапува на примарен и секундарен пазар со цел купување на Хартии од вредност во име и за сметка на физичките и правни лица кои сакаат да располагаат со истите, било тоа да се Државни записи или Благајнички записи.

44 Трансакции со поврзани страни

На 7 април 2011 година Халк Банка од Турција го купи мнозинскиот пакет на акции на ИК Банка (Халкбанка Ад, Скопје) во износ од 91,56%. со што стана матично претпријатие. Акциите се откупени од Демир Халк Банка од Холандија (DNB Bank) која поседуваше 66,56% од акциите на ИК Банка (Халкбанка АД, Скопје) како и 25,00% од акциите кои беа во сопственост на Европска банка за обнова и развој (ЕБОР). По промените во 2012 година и припојувањето на Зираат Банка АД Скопје, Халк Банка од Турција поседува 98,78% од акциите со право на глас.

Во согласност со Законот за Банки како поврзани лица со Банката се: лица со посебни права и одговорности во Банката и со нив поврзаните лица, акционери со квалификувано учество во Банката (директно или индиректно поседување на најмалку 5% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во Банката или овозможуваат значително влијание врз управувањето на Банката) и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие акционери - правни лица.

На крајот на годината трансакциите со поврзаните страни биле како што се презентирани во продолжение.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***44 Трансакции со поврзани страни (продолжение)****А Биланс на состојба***Во илјади денари***Состојба на 31 декември 2013****Средства**

Тековни сметки 2.628 - - 30 2.658

Кредити и побарувања

хипотекарни кредити - - - - -

потрошувачки кредити - - - 4.130 1.261 5.391

побарувања по финансиски лизинг - - - - -

побарувања по факторинг и форфетирање - - - - -

останати кредити и побарувања - - - 16.165 2.192 18.357

Вложувања во хартии од вредност - - - - -

(Исправка на вредноста) - - - (167) (32) (199)

Останати средства - - - 13 2 15

Вкупно**Обврски**

Обврски за тргување - - - - -

Депозити 1.605.230 - - 18.260 4.379 1.627.869

Издадени хартии од вредност - - - - -

Обврски по кредити - - - - 616.292 616.292

Субординирани обврски - - - - -

Останати обврски - - - - -

Вкупно**Потенцијални обврски**

Издадени гаранции 5.484 - - - - 5.484

Издадени акредитиви - - - - -

Останати потенцијални обврски - - - 4.278 335 4.613

(Посебна резерва) - - - (43) (4) (47)

Вкупно**Потенцијални средства**

Примени гаранции - - - - -

Вонбилансна – одобрени лимити - - - - -

Вкупно

Матично друштво	Подружниц и	Придружен и друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2.628	-	-	-	30	2.658
-	-	-	-	-	-
-	-	-	4.130	1.261	5.391
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	16.165	2.192	18.357
-	-	-	-	-	-
-	-	-	(167)	(32)	(199)
-	-	-	13	2	15
2.628	-	-	20.141	3.453	26.222
-	-	-	-	-	-
1.605.230	-	-	18.260	4.379	1.627.869
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	616.292	616.292
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.605.230	-	-	18.260	620.671	2.244.161
5.484	-	-	-	-	5.484
-	-	-	-	-	-
-	-	-	4.278	335	4.613
-	-	-	(43)	(4)	(47)
5.484	-	-	4.235	331	10.050
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

44 Трансакции со поврзани страни (продолжение)**A Биланс на состојба (продолжение)***Во илјади денари***Состојба на 31 декември 2012****Средства**

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Тековни сметки	1.193	-	-	-	519	1.712
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	6.930	-	6.930
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфртирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	1.453	-	1.453
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	(12)	-	-	(80)	(5)	(97)
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	1.181	-	-	8.303	514	9.998
Обврски						
Обврски за тргување						
Депозити	1.992.108	-	-	12.595	-	2.004.703
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Вкупно	1.992.108	-	-	12.595	-	2.004.703
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	21.525	-	-	-	-	21.525
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	4.246	-	4.246
(Посебна резерва)	-	-	-	(22)	-	(22)
Вкупно	21.525	-	-	4.224	-	25.749
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***44 Трансакции со поврзани страни (продолжение)****Б Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзани страни***Во илјади денари***2013****Приходи**

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Приходи од камата	-	-	-	1.250	267	1.517
Приходи од провизии и надомести	127	-	-	674	507	1.308
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажба на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	127	-	-	1.924	774	2.825

Расходи

Расходи за камата	7.522	-	-	155	10.716	18.393
Расходи за провизии и надомести	213	-	-	-	582	795
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетоквни средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	7.735	-	-	155	11.298	19.188

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***44 Трансакции со поврзани страни (продолжение)****Б Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзани страни (продолжение)***Во илјади денари***2012****Приходи**

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Приходи од камата	-	-	-	730	141	871
Приходи од провизии и надомести	87	-	-	102	13	202
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажба на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	87	-	-	832	154	1.073

Расходи

Расходи за камата	5.257	-	-	144	-	5.401
Расходи за провизии и надомести	98	-	-	42	-	140
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетоквни средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	5.355	-	-	186	-	5.541

В Надомести на раководниот кадар на банката

	<i>во илјади денари</i>	
	2013	2012
Краткорочни користи за вработените	79.846	26.523
Користи по престанок на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	-	-
Вкупно	79.846	26.523

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

45 Наеми**A Наемодавател****A.1 Побарувања по финансиски наем***Во илјади денари***Состојба на 31 декември 2013****Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот****Вкупно****Состојба на 31 декември 2012****Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот****Вкупно**

	Периоди на достасување на побарувањата по финансиски наем		
Вкупно побарувања по финансиски наем	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

A.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми*Во илјади денари***Состојба на 31 декември 2013****Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот****Вкупно****Состојба на 31 декември 2012****Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот****Вкупно**

	Периоди на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

*Во илјади денари***Вредност на имотот даден под оперативен наем:**

состојба на 31 декември 2013

состојба на 31 декември 2012

Вкупно

Земјиште	Градежни и објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Др. ставки на недвижности и опремата	Вкупно
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

45 Наеми (продолжение)

Б Наемател

Б.1 Обврски по финансиски наеми

Во илјади денари

Состојба на 31 декември 2013

Состојба на 31 декември 2012

Периоди на достасување на побарувањата по финансиски наем			
Вкупно побарувања по финансиски наем	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-

Во илјади денари

Вредност на имотот даден под
финансииски наем:

Состојба на 1 јануари 2012

зголемувања

(отуѓување и расходување)

останато

Состојба на 31 декември 2012

Состојба на 1 јануари 2013

Зголемувања

(отуѓување и расходување)

Останато

Состојба на 31 декември 2013

Акумулирана амортизација и оштетување

Состојба на 1 јануари 2012

амортизација за годината

загуба поради оштетување во текот на
годината

(ослободување на загубата поради

оштетување во текот на годината)

(отуѓување и расходување)

останато

Состојба на 31 декември 2012

Состојба на 1 јануари 2013

амортизација за годината

загуба поради оштетување во текот на

годината

(ослободување на загубата поради

оштетување во текот на годината)

(отуѓување и расходување)

останато

Состојба на 31 декември 2013

Сегашна сметководствена вредност

на 1 јануари 2012

На 31 декември 2012

На 31 декември 2013[illegible]

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

45 Наеми (продолжение)**Б Наемател (продолжение)****Б.2 Оберски по неотповикливи оперативни наеми**

Во илјади денари

Состојба на 31 декември 2013**Вкупно****Состојба на 31 декември 2012****Вкупно**

	Периоди на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
Вк. Поб. по неотповикливи оперативни наеми	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

46 Плаќања врз основа на акции

Датум на давање на опцијата

Датум на истекување на опцијата

Цена на реализација на опцијата

Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата

Варијанса

Очекуван принос на дивидендата

Каматна стапка

Објективна вредност на датумот на давање на опцијата

во илјади денари	
2013	2012
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Состојба на 1 јануари

Промени во текот на годината:

опции дадени на членовите на Надзорниот одбор

опции дадени на членовите на Управниот одбор

останати дадени опции

форфетоирани опции

реализирани опции

опции со истечен краен рок

Состојба на 31 декември

Тековна година 2013		Претходна година 2012	
Број на опциите за акции	Пондер. Просеч. цена за опциите за акции	Број на опциите за акции	Пондер. Просеч. цена за опциите за акции
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Настани по датумот на билансот на состојба

По денот на составување на билансот не се случиле настани од материјално значење, а кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.